


Повик за заедничка прослава на 8-ми Септември



По повод Денот на независноста на Македонија, Организацијата Обединети Македонци ги поканува Македонците од Торонто и околината заеднички да го прославиме значајниот празник во недела, на 6 септември.



Изборите завршија - циркусот не!

До кога браќа мили Македонци...
со Ристе Мерко



Горнан Јовановски:

И сега повторно ја имаме истата пајташка влада, а ние ќе седиме мирно и ќе гледаме како ќе газат на коските од нашите синови и ќерки кои ги положили животите за оваа света македонска земја.



Диме Костов:

Се надевам дека уште многу познати личности ќе се покажат за грешките што ги направиле... Никогаш не е доцна.



ST. DIMITRIJA SOLUNSKI MARKHAM:

BBQ events during the traditional festival days
please join us:
SATURDAY,
SEPTEMBER 12, 2020 from 1:00pm -7:00pm
SUNDAY, SEPTEMBER 13, 2020

right after the church service



Покрај здравата исхрана и редовната физичка активност, неопходно е прекинување или намалување на внесот на никотин, кафеин, алкохол и шеќери; доволно време за одмор, добар сон, јога, медитација ... Од овој број во рубриката:

„Вие и Вашето здравје,
со Др. Валентина Пеева



„Низ деновите на светската пандемија и без илинденскиот пикник,,

избор и анализи со
Танас Јовановски



МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВЕТА НЕДЕЛА ОД ЕЈЦЕКС БЛАГОДАРЕНИЕ
НА ДОБРОЧЕСТИВИТЕ МАКЕДОНЦИ,
ЗАБЛЕСКА ВО НОВО РУВО.
ИСТАТА ОД НЕОДАМНА ЈА КРАСИ
ПРЕКРАСНА ВРАТА.
ПОВЕЛЕТЕ ПОСЕТЕТЕ ЈА!

Македонија

Е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка. Излегува во првата седмица од месецот. Првиот број на “Македонија” излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски за-



клучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска. Почитувани читатели и соработници: Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец. ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата. Редакцијата на “Македонија” е одговорна само за текстовите без потпис. Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност. Помогнете го весникот Македонија, помагајќи го ја помагате македонската заедница, македонскиот збор, македонската вистина..



Со почит,
Соња Лозановска
главен и одговорен уредник.

Техничко уредување и дизајн Соња Лозановска

Our address:
Macedonia
1840 Bloor Street,
Suite 711
Mississauga, ON
L4X 1T2
Tel. 905-625-9129
macedonia.canada@yahoo.com
Published by
901039 Ontario Limited

MACEDONIA
Македонија
NEWSPAPER

Месечен весник на Македонците во Канада и САД

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош. Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија. Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место. Ви благодариме. За информации контактирајте не’ на:
[Makedonija/Macedonia](#)
1840 Bloor st. Suite 711
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada

Phone: 905-625-9129
Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
<http://www.macedoniannewspaper.com/>
facebook: Macedonia Newspaper

SUBSCRIBE!

to the

MACEDONIA
Македонија
NEWSPAPER



Голема благодарност до нашите соработници:

Танас Јовановски
- поранешен уредник на весникот „Македонија”,
КОЛУМНИСТ

Бил Николов за Македонското Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот за весникот Македонија

Марија Ангелевски - "Рецепти со Марија"

Зоран Андоновски – соработник,

Ташко Кубановски - за рубриката „Афоризми”(Постхумно)

Зоран Карапанчев - фотограф, соработник

Боне Темелков соработник

Специјални Дописници:
За Македонците од од Албанија известува

Никола Ѓурѓај

Од Пиринска Македонија за весникот Македонија:

Стојко Стојков

Блага Дафовска во рубриката „Поезија со повод”,

Славе Катин -соработник Колумнисти:

Горнан Јовановски

Диме Костов

Ристо Ристе (Мерко) за рубриката: „До кога браќа мили Македонци,,

NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

The Macedonian Orthodox Cathedral "St. Clement of Ohrid" 76 Overlea Blvd. - Toronto, Ontario - M4H 1C5 Phone: 416-421-7451; Fax: 416-421-0721 E-mail: info@stclementofohrid.com	St Nedela Macedonian Orthodox Church 485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7 (905) 426-5355 St. Nicholas Macedonian Orthodox Church 5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6 (519) 966-6257 St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church 1150 Stone Church Rd E, Hamilton, ON L8W (905) 387-0111 Macedonian Orthodox Church St. Arhangel Michael, Phoenix Arizona. 22815 W Sierra Ridge Way Wittmann Arizona 85361-8774	CANADIAN MACEDONIAN PLACE 850 O'Connor Drive, Toronto, Ontario, Canada M4B 3L6 Ph: 416.755.9231 E: zcokov@canadianmacedonianplace.com E: mdonakovski@canadianmacedonianplace.com California Bar & Grill 914 Pape Avenue Toronto, ON M4K 3V2 East York Canadiana Flowers Eglinton Square www.torontoflorist.com (416) 265-6867 Najdova Vera Dr 2390 Eglinton Ave E, Scarborough, ON M1K 2P5 416-750-0200	The Mechanics Shop 79 Winter Ave (416) 267-6033 Coffee Time Donuts 371 Old Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1B7 Lucas Automotive Services 6456 Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1L4 lucasautomotive.ca (416) 284-199 Stari Grad 3862 Bloor St W, Toronto, ON M9B 1K9 starigrad.ca (416) 916-2075 Markland Wood Pharmacy 4335 Bloor St W, Etobicoke, ON M9C 2A5	Old Mill Pastry Mississauga 9780 Burnhamthorpe Rd. W. Mississauga, Ontario (905) 232-5246 Royal Meats 3635 Cawthra Rd, Mississauga, ON L5A 2Y5 royalmeats.com (905) 279-3261
---	--	--	---	--

“ Thank you...

...very much for selecting me as 'Best Denturist' for 17 years, and demonstrating your faith, trust and confidence in me yet again. Always striving to serve you better, we now offer – on the premises – implants and implant-supported dentures to give you the ultimate denture holding power. ”

Victor Minas, DD, FCAD(A)

NOW
ACCEPTING
NEW PATIENTS

After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

*M*aking a great impression – materials, colour, size, shape, test fittings. Every full or partial denture is crafted by uncompromising professionals.



No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very seriously. Voted by patients as 'best denturist'*, he's always looking for better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and technical advancements. And as result, you simply won't leave his clinic until you're 100% satisfied. No wonder thousands of his patients are smiling too.

Full time laboratory technicians



The practice of great denturism involves as much old-world artisanship as it does state-of-the art science. And since no two patients are alike, we build every set of dentures uniquely for the person who wears them.

World-class dentures at your neighbourhood clinic

Building great dentures involves three critical components. One: Use only the best materials. Two: Cutting corners is never an option. Three: It takes wisdom and experience to fit, refine and adjust your dentures until they look and feel as natural as possible. Victor is the designated denturist of many dental surgeons who routinely refer patients to him. Since the dentures are built right on site, you'll never pay a third party markup. Of course, all the teeth on our premium dentures are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we'll give you some beautiful new reasons to smile.

*BASED ON A READERS' POLL BY METROLAND NEWSPAPERS, 1999-2019

FREE denture consultation.

Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.



Janet's specialty is listening with a sympathetic ear. As busy as we get, everyone receives the individual treatment they've come to expect from Victor Minas.

- In-house lab for fast service and patient-direct prices
- All Insurance plans accepted
- Flexible payment options
- Seniors discount
- Same day repairs and relines
- Evenings and weekend appointments available
- Free parking

Victor Minas, DD, FCAD (A)
Board Certified Denture Specialist

admin@victorminasdentures.ca

smilecorp.com

(905)
721-2797

117 Kendalwood Rd, Whitby



**ЧЕСТИТ 8^{ми}
СЕПТЕМВРИ!**



Танас Јовановски

Се сеќавате ли на оваа изјава на Петар Гошев? Тоа е времето кога Југославија беше пред распаѓање и се обидувааше барем во овој дел од федерацијата да го задржи своето влијание кога во Хрватска и Словенија веќе го имаше изгубено. Свесен дека со тоа ќе ја заврши својата кариера, ако не и прогон, тој не се повлече од таквата изјава. Сите бвме восхитени, горди што имаме таков лидер, таков патриот.

Организацијата Обединети Македонци му приреди свечен пречек овде во Торонто. Гостин беше и на Илинденскиот пикник. Одржа и отворена трибина пред полна сала. Тие беа времињата кога иднина-



Петар Гошев

та не само на Македонија туку и на сите нејзини републики и покраини беше неизвесна. Тие беа времињата кога македонската дијаспора одржуваше тесни врски со

татковината. Мостот беше Матицата на иселениците од Македонија.

По осамостојувањето на Република Македонија новите власти основаа и Министерство за емиграција кое го водеше познатиот македонски новинар Мартин Тренески, кој потоа беше генерален конзул овде во Торонто, а потоа, пред време беше испратен во Брисел како амбасадор на Македонија во НАТО. Дури и во времето на владеењето на Бран-



Мартин Тренески

ко Црвенковски би рекол дека ништо не беше променето од претходно. Како министер за надворешни работи прво ја дочекавме Илинка Митрева, а потоа и Љубомир Фрчковски овде



Киро Глигоров
НЕ предводено од Никола Груевски.

Со високи почести го дочекавме и сега по којниот претседател на Република Македонија Киро Глигоров. Неговиот повик "Ма-

кедонија е се' што имаме во срцата и душите на сите нас во кои врие македонска крв ќе се памти со векови и со поколенија. Ќе се памти и изјавата на претседателот Бранко Црвенковски во Обединетите нации: "Јас сум претседател на Република Македонија" во времето кога на нашата татковина и' беше оспорувано историското (библиското) име на нашата земја од извесен број земји членки на таа организација.

Тие беа долги години во кои сите горенаведени наши македонски лидери се бореа да го зачуваме нашето име, нашиот идентитет, нашата историја... кој од нас не памти дека во тоа време единствен проблем со Грција беше нашето име – ерга омнес.

За Спогодбата со Грција се водеа преговори повеќе од деценија време. На никој од тие лидери не им паѓаше на памет промена

на името, промена на историјата, промена на Уставот...И што се случи потоа?

Дојдоа на власт луѓе без капка македонска крв во нивните вени, нула македонска гордост во нивните души и ја испоганија татковината. Што се случи и што се случува понатаму од нивното доаѓање на власт на сите вас, драги читатели, ви е добро познато.


Многумина во нашата татковина и уште толку во дијаспората со горчина во душата, со очаеност, со разочараност, но и со надеж дека наскоро ќе воскресне некој друг лидер како Петар Гошев кој ќе го поведе народот, ќе му каже дека оваа не е Албанска Македонија, оваа е Македонија со свој државотворен народ, со свој идентитет и своја историја. Еднаш засекогаш треба да се разјасни кои е "газда" во таа Македонија. Македонскиот народ од никога ништо не бара. Македонскиот народ отсекогаш живеел со други народности меѓу кои и Албанците и никој не би требало да се бори за било каков соживот.

Нажалост, тој соживот во последните години е нарушен поради нелојалноста на албанското малцинство кон државата Македонија односно нивното однесување како да се тие државотворен народ што не е така. Уценувањето за формирање влада кое трае со години мора да престане.

Не смее да се дозволи малцинство да кочи во спроведување попис во државата Македонија скоро две децении! Зошто се погреба македонската Енциклопедија пред да го виде светлото на денот? (Блаже Ристовски со група историчари работеше на

Зоранчо Заев. На кој јазик разговараат?

Сигурен сум не на албанси поаѓајќи од сознанието дека на Зоранчо тешко му одат јазиците, дури и српскиот. За каков интегритет се бори командантот на УЧК Али Ахмети во последните две децении?



Академик Блаже Ристовски

Во Енциклопедијата повеќе години, сега се превртува во гробот).

Со уцена се воведо тиранска платформа пред да се знае каде и колкав е бројот на албанско население во државата! Киро Глигоров како претседател на Република Македонија бараше да се направи ревизија за правата на малцинствата на Балканот, а Албанците не се ништо друго во Македонија освен малцинство со права на државотворен народ!

Кога е во прашање националниот идентитет, Македонците не смеат да седат на два стола, сега кога е време да се биде или не. Лидерот на албанската партија за интегритет, Али Ахмети како коалиционен партнер за последните две децении во сите досегашни влади, вклучувајќи ја и оваа последната еднаш јавно не прозборел македонски! Ахмети често разговара со

песната "Кога падна на Пирина" Јане Сандански вели дека Македонија друг (лидер) ќе роди да го поведе народот. Крајно време е тој лидер да се роди. Христијан Мицковски не е тој лидер.

Најдобар показател за тоа е катастрофалниот пораз на изборите.

И не само поразот на изборите туку и преспивањето на неговиот опозициски мандат за кој нема оправдување. Македонија очекува многу повеќе. Македонија заслужува многу подобар лидер.



Христијан Мицковски

Have you been to Hamilton lately?
Reasonably priced & affordable! Come have a look!
For proven, trusted & professional service, contact your
Macedonian Realtor:



Chris Klashoff
Sales Representative

Business: 905.574.4600
Fax: 905.574.4345

chrisklashoff@royallepage.ca
www.chrisklashoff.com



987 Rymal Rd. E. | Hamilton, ON | L8W 3M2

Your partner to success!

CRIMINAL DEFENCE LAWYER
ALEXANDER KARAPANCEV

Have you been wrongly accused or charged with a criminal offence?

Impaired Driving
Domestic Violence
Sexual Offences
Drug Crimes
Theft and Fraud

Any charge can impact your record and life

Don't Wait, CALL NOW!

647 - 907 - 8418

Dallas Criminal Defence - irepresent.ca





"St Clement of Ohrid" Macedonian Orthodox Cathedral
 "Св. Климент Охридски" – Македонска Православна Црква
 Епархиски Соборен Храм
 76 Overlea Blvd, Toronto, Ontario M4H 1C5 Canada
 Tel: (416) 421-7451; fax (416) 421-0721
 www.stclementofohrid.com E-mail: info@stclementofohrid.com
 Fr. Sasho Celeski: (437) 225 – 0962; e-mail: celeskis@gmail.com

Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте го претседателот, потпретседателот или секретарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го отец Сашо Целески.

Интервју со Владе Димитриевски претседател на управниот одбор на најголемата македонска православна катедрална црква во Канада, св. Климент Охридски од Торонто



Владе Димитриевски
 претседател на управата во Св. Климент Охридски

М: Господине Димитриевски, добро ни' дојдовте во весникот „Македонија,, да поразговараме одблиску и поопширно за работата на црквата во последниве месеци кои беа многу тешки за светот, а во тие рамки и за македонската заедница во Канада. Како работеше црквата во услови на светска пандемија?

Владе: Пред се да ви се заблагодарам за можноста да се обратам до читателите и парохијани на црквата свети Климент Охридски, да се обратам до сите Македонци во Канада. Верувам дека сите сте ни' добро и дека храбро и внимателно се однесувате во овие невремиња. Точно е дека беше многу тешко, почнувајќи од 15 март па до средината на летото, почитувајќи ги правилата на однесување во услови на Ковид-19, нашиот свештеник отец Сашо Целески одржуваше исклучиво интернет служби. Тие беа пренесувани



директно на фејзбук, а на службите присуствуваа уште три-четворица негови помошници. Од средината на летово, речиси два месеца, за среќа работите тргнаа кон подобро.

М: Како денес на почетокот на месец септември изгледа црковниот живот во Св. Климент Охридски?

Владе: Како што спомнав пред малку, можноста да примаме 30% од капацитетот на црковната сала ни' беше добродојдена. Верници почнаа да доаѓаат, а нашиот максимум засега е 120 луѓе во исто време со почитување на потребното социјално растојание.

Задоволен сум што голем број од нашите посетители се млади луѓе, сигурен сум дека заслугата за тоа е на нашиот почитуван свештеник Сашо Целески кој има одлична комуникација и начини да ги соединува и обединува младите во верата.



Претседателот Владе Димитриевски претседателот на MYNET Кристијан Роштанковски и отец Сашо Целески

М:Претседателе Владе, вие отсекогаш сте ја поддржувале македонска младина почнувајќи од учениците и неделното училиште, фолклорните групи, како и младинската организација MYNET. Неодамна учествувавте во една манифестација на која на младите штотуку дипломирани Македонци

има беа врачени икончиња со нашиот заштитник Св. Климент Охридски.

Владе: Со мојата управа сега, а и порано во претходните управи отсекогаш сум настојувал да бидам и јас, а и сите ние заедно стојер и поддршка за македонска младина која



вера.
М: Дали црквата Св. Климент ги отвори своите сали и отпочна со организирани настани?

Владе: Да, почнавме од неодамна со помали групи до 50 гости и со почитување на правилата на Владата на Онтарио. Започнавме со организирање на крштемки, бејби шауер, задушница. Веруваме дека ќе продолжиме и понатаму во интерес на нашата македонска заедница и нашиот добар македонски народ кому му изразувам голема благодарност во оваа прилика за разбирањето и љубовта кон нашата црква.

М: Многумина овој период на затишје го искористија за поправки и обнови, дали вие работите на преуредување на одреден дел на црквата?

Владе: Во моментов работиме на промена на прозорците на сите три сали, кујната, горниот дел на црквата каде што работеше

училиштето и останатите простории. Верувам дека секоја промена е за доброто на нашата црква и верниците.

М: И за крај на разговорот би сакала да ви се заблагодарам за разговорот, имате ли нешто да додате или да им порачате на читателите на „Македонија,, ?

Владе: Би сакал да ви се заблагодарам за разговорот и да ги поздравам нашите читатели, да им посакам добро здравје, да се чуваат и да ги почитуваат правилата на однесување во овие услови. Нашата црква е отворена за вашите потреби, повелете посетете ги нашите служби, слободно јавете се и организирајте настани, а и вашите донации се добродојдени како и секогаш досега. Ве поздравувам со најубави желби.



Чествување на нашата летна слава на нашиот патрон св. Климент Охридски, со вечерна богослужба, на која што учествуваа свештениците од Канадското архиерејско намесништво.



„Успение на Пресвета Богородица" - При раѓањето девството го зачува, при упокојувањето светот не го остави, Богородице, се престапи кај животот, Мајко на Оној што е Живот и со Твоите молитви ги избавуваш од смрт нашите души.

Низ деновите со пандемијата и без традиционалниот илинденски пикник



Пишува и уредува
Танас Јовановски,
поранешен основач
и уредник, редовен
колумнист
на весникот
„Макеоднија

Љупчо Златев обвинет за оддавање службена тајна, тој вели дека информациите биле од јавен интерес

Основното јавно обвинителство поднесе обвинителен предлог против Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на интернет порталот “Лидер” за оддавање службана тајна. Тој е обвинет



Љупчо Златев

дека во текот на првата половина на јули, како главен и одговорен уредник на интернет порталот објавил информации од Управата за безбедност и контраразузнавање (сегашна Агенција за национална безбедност) кои биле класифицирани како службена тана, а до кои тој дошол на противправен начин. – На 9 јули на интернет порталот и на Фејсбук страницата на тој онтернет портал, обвинетиот објавил текст со наслов “Скандалозни документи од Управата за безбедност и контраразузнавање: синот отстранет од Агенцијата за национална безбедност затоа што таткото протестираше против промена на името“. На 12 јули, пак, на интернет порталот тој објавил текст со наслов: “(Видео) Христовски: Мојот син е жртва, исклучен од Агенцијата за национална безбедност затоа што УБК ме следела како терорист“. Во двата текста обвинетиот на јавноста и’ сторил достапни копии од документи од Управата за безбедност иконтраразузнавање – акти

од оперативна проверка на лице, кои претставуваат к л а с и ф и ц и р а н и информации, се вели во соопштението од Основното јвно обвинителство, (ОЈО). Според него документите кои ги објавил биле од јавен интерес и делото би го повторил бидејќи слободата и демократијата, како што напиша, му биле повашни од било која уредба.

“Јас објавив дека само поради тоа што еден татко одел на протести против промената на името, синот изгубил безбедносен сертификат и поради тоа изгубил можност да работи во Агенцијата за национална безбедност. Оваа конструкција на УБК е класичен удар кон политичките слободи на граѓаните, огромен ЈАВЕН ИНТЕРЕС и поради тоа ги објавив документите кои ми ги достави свиркач. Дококу сега добијам слични документи, без да размислувам ќе ги објавам! Делото можам да го повторам веднаш бидејќи слободата и демократијата ми се поважни од било која уредба! Независно дали злосторникот Заев ќе ми ги прати насилниците на неговиот партнер Сашо Мијалков или ќе ми ги прати обвинителите – јас за она во што верувам, подготвен сум ако е потребно и да стојам сам. Правдата ќе ја барам, ако треба и до Стразбур, ако треба и од затвор ќе се борам против ова тоталитарно зло“, напиша Златев на Фејсбук. (Time.mk)

Јас верував дека оваа наша Македонија “влезена и излезена“ од Европската унија повеќе пати е слободна, демократска, правна држава, ама не било така ни од далеку. Ова е нешто слично, ако за

На крајот, животот се сведува **на ова: 5 работи поради кои луѓето најмногу се каат на смртна постела**

1. Се каам што немав храброст да го живеам животот онака како што сакав, туку живеам онака како што дргите очекуваа од мене. 2. Жал ми е што



работев напорно, никогаш не одморав, работата ми беше се’. А парите ги снемуваше исто така како што се појавуваа. 3. Се Би сакал да можев да ги покажувам своите чувства. Само

поради тоа што ми беше срам некој да го види тоа, не ја бакнував и прегрнував доволно мојата сопруга, децата. Никогаш не се напив како човек со друштво, не запеав, не скршив чаша... 4. Се каам што не останав во контакт со пријателите. Се’ му препуштив на случајот, а лиѓето оддалечуваа и со себе однесоа дел од мојата душа. Кога ми починаа родителите, немаше никој покрај мене што ме знае од детството. 5. Би сакал да си дозволев себеси да бидам многу посрекен. (Курир)Авторот на горните редови сеуште има време да исправи ако не сите, барем дел од тие работи. Има стотици работи за кои луѓето жалат на смртна постела, но жалат и кога сеуште не се дојдени дотаму.

Работната група за “Скопје 2014“ бара дислокација на сите незаконски изградени споменици и враќање на старите фазади во Мал Ринг

Работната група за справување со последиците од т.н. проект “Скопје 2014“



која ја кординира архитект Мирослав Грчев упати допис по повод јавната анкета за ДУП “Мал Ринф” на Општина Центар во кој бара да бидат обележени и дислоцирани сите незаконски подигнати споменици, како и да биде вратен стариот лик на фасадите во тој дел од градот. Според основа на увидот во целокупната документација, работната група утврди дека при одлучувањето, ф и н а н с и р а њ е т о , изработувањето и подигањето на спомениците и другите артефакти, во сите случаи, без исклучок, биле прекршени предвидените законски процедури. Имајќи ги предвид овие премиси, тие го разгледале и предлог-детален урбанистички план “Градска четврт Ц01 – Мал Ринг 1, општина Центар – Скопје за планскиот период од 2019 – 2024 и утврдиле дека во него не се внесени постојните споменици и констатирале дека во предложениот документ не постојат ниту плански одредби и мерки за решавање на проблемот на незаконските споменици и други градби од т.н. проект “Скопје 2014“. Од друга

страна, тие сметаат дека со невцртувањето на постојни градби и споменици во предлог –планот тој станува спротивен на законот, како да е правен на неажурирана геодетска подлога. (Time.mk)

Не се грижете. Кога го имаме задолжен за оваа работа Мирослав Грчев се’ ќе заврши како тој сака. На располагање му е Љубомир Фрчковски и францускиот клуч. Споменик подигнат во Скопје од страна на Владата на Никола Груевски нема да постои. Ќе останат само спомениците од Титова Југославија.

Бура: Почеток на нормализирање на односите по 25 години

Ја пишувам мојата прва колумна за македонските медиуми со едно око следејќи ја состојбата во таа земја. Работите не се сјајни поради договорите кои Зоран Заев ги потпиша, вие сега имате проблеми со дефинирањето на нацијата, со помирувањето со Албанците како конститутивен народ. Тоа беше крвко решение кое Борис Трајковски го проектираше по албанскиот бунт и војната во 2001 година, а кое беше нарушено на минатите избори со Тиранската платформа. Воените злосторства од таа војна сеуште чекаат да бидат процесирани. (Република) Горното е првиот параграф на колумна од хрватски колумнист Иван Бродиќ посветена на конфликтот помеѓу Хрватите и Србите наречен “Бура“. Колумната опфаќа конфликти и Балкански недоразбирања



во времето на распаѓањето на Југословенската федерација и потоа.

Грчка телевизија ги тргна турските серии од својот канал поради претворањето на Аја Софија во џамија

Грчката телевизија Антена-АНТ1 реши да го запре емитувањето турски серии во знак на протест поради одлуката на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган за претворање на Аја Софија во џамија. Овој

потег на Турција доведе до откажување на емитувањето на турска серија која требало секојдневно да се прикажува на АНТ1, според изјавата на главниот директор за



содржини на каналот, Џорџ Пофантис, без да прецизира за името на серијата. Тој исто така потенцираше дека во креирањето на новиот распоред на емисии за летната сезона, имало р а з м и с л у в а њ а з а прикажување на серија од соседната земја во текот на летото, меѓутоа, по она што се слуќи во Аја Софија, тие се предомислиле и одлучиле да ја скратат. За изминатите 15 години, 55 различни турски серии го ставаја турскиот јазик во скоро секој грчки дом, со безброј часови за проекции кои покажуваат идеални слики на фантастична европска Турција што изгледа како вистински рај, рече Леонидас Кумакис од Меѓународната грчка асоцијација, објави Greek City Times. Од 55 турски сери, 18 се емитувани на телевизијата АНТ1. (Time.mk) Ете, така се решаваат проблемите на Балканот. заб за заб, око за око – сите слепи. Може ли на некој гроб или во црква во Грција да се најде славјанско (македонско) писмо?

Додека ние си куцаме на тастатурата, државата ни ја снемива

Како тема на денот се наметнаа двојазичните униформи за полицајата со кои се пофали министерот за внатрешни работи Агим Нухиу. Тој на Фејсбук денес сподели како ќе изгледаат двојазичните амблеми на МВР и посочи дека ги потпишал сите акти во насока на спроведување на двојазичноста во Министерството. Ткму на оваа тема на Фејсбук коментираше уредникот на Инфомакс, Александар Митовски кој забележа дека дел по дел државата ни ја снемива пред очи. Додека ние си куцаме на тастатурите, државата ни ја снемива. Денес на ред дојдоа и униформите на полицајата. Претходно униформите на АРМ беа обезличени. Македонија реално постои до Групчин. Кај и да е, Македонија ќе ја снемива и вдолж Повардарието, и кон исток и кон запад. Следи

економска/финансиска



Александар Митовски

криза. Невработеност, сиромаштија и глад. Онака како што беше во 90-те години кога се правеше приватизацијата. Сега продолжете да кршите тастатури на ФБ, пишува на Фејсбук Митовски. (Инфомакс)

Така ќе биде се’ додека Македонците не се разбудат, а тоа ми се чини дека ќе биде прекасно. Еднаш дадено (не позајмено) станува сопственост на примателот. Никој друг не ни е крив, туку сами сме криви. Доктор за апатија ни треба на нас Македонците. Каде бевме пред изборите, каде бевме за време на изборите, каде сме сега? Никаков протест! Никаков бунт! Никакво барање одговорност!

Тасевски: Мислите не ги гледаат овие скандали од ЕУ? Ги гледаат и ни се смеат Мислите не ги гледаат овие скандали оние од Европската унија?



Сашо Тасевски

Ги гледаат и ни се смеат, коментира актерот Сашо Тасевски за дивоградбата која мистериозен инвестор ја подигна кај мистериозно опожареното кафуле кај ТЦ “Мавровка“, а за која општината Чаир не може да најде компанија за да ја сруши. “Дивоградба на бандит од господарската раса не смеат да срушат, па во ЕУ ќе не внеселе. Пратете го бандитот така да гради на диво во Берлин, не само што нема да стигне дупче да ископа, туку и доживотен затвор ќе добие. Клошари. Еден месец нема никаква реакција од вас за дивоградбата. Толку од оваа држава. Мислите не ги гледаат овие скандали оние во ЕУ? Ги гледаат и ни се смеат“, коментира Тасевски. (Република) Ништо ново, господине Тасевски. Не е само една дивоградба во Скопје, исто како што е низ сите градови на Македонија, посебно во градовите со албанско население. Мислите дека ЕУ тоа не го гледа?

Низ деновите со пандемијата и без традиционалниот илинденски пикник

Добивме тоа што СДСМ и ДУИ сакаат, и тоа веројатно е и најдоброто за оваа недоквакана раја



Ивор Мицковски

Коалицијата беше неизбежна меѓу ДУИ и СДСМ, како што е неизбежно Македонецот и Албанецот како ситни души и преваранти да бидат жртви на својата слика и пролика. Вака активистот Ивор Мицковски го коментира денешниот договор за формирање на влада меѓу Али Ахмети и Зоран Заев. “ДУИ не си доби Албанец за премиер како што ветуваше Али, Македонците и Албанцит не си добија влада без ДУИ како што им беше ветувано од Заев. Добивме тоа што они и странците сакаат, и тоа веројатно е и најдоброто за оваа недоквакана раја. Да, жалосно, но и без сомнежи, ние стварно го добиваме секогаш најдоброто од нашата мизерија“, коментира Ивор. (Република) Во Република Македонија најважно од се’ е да се

земе власта во свои раце. Колку ќе се плати за тоа не е важно. И така Македонија одамна е ставена на распродажба.

Џафери: кога ќе одлучам тогаш ќе ја свикам седницата

Досегашниот претседател на Собранието и претседавач со конститутивната седница



Талат Џафери

на новиот собраниски состав, Талат Џафери во изјава за ТВ21 вели дека засега нема план за тоа кога ќе свика продолжување на седницата. — Врз основа на моите надлежности, кога ќе одлучам тогаш ќе ја свикам седницата. Засега немам никакви планови – вели Џафери. Тој вчера (7 август) преку објава на Фејсбук ја одложи конститутивната седница, наведувајќи дека му се родил внук. (Вечер) Џафери ја има најдобрата работа во светот. Кога ќе му текне оди на работа и ќе свика седница, кога не, не оди. Ако му се

родеа близнаци сигурно ќе му требаа две недели слободни. Да му е жив внукот!

Јовановиќ: Наведнете глава и молчете, јасно ни е дека ве натерале да капитулирате

Фатмир Бесими е добар економист. Има докторат од Британија, има работено во Народна Банка уште пред да влезе во политика. Без дилема, многу поквалитетен од Нина. Но тоа не е битно. Битно е дека државните



Фатмир Бесими

финансии ги пропоуштате на ДУИ. Дуи, кои откако ги сменија униформите за одела, гледаат само како да лапнат што е можно повеќе тендери, како да стават на државен платен список што е можно повеќе членови (по можност и да седат дома) , како да поделат што е можно повеќе субвенции на свои гласачи, како да изградат што е можно

повеќе дивоградби за своите бизниси. Во најголемата економска криза во поновата историја, кога илјадници луѓе остануваат без работа, кога многу мали фирми се на раб на затворање, кога економската активност паѓа повеќе од 10%... Затоа, ве молам, немојте да зборувате за тоа како економијата ви била важна, како ќе сте се фокусирале на неа, како ќе сте обезбеделе економски развој... Наведнете глава и молчете, јасно ни е дека ве натерале да капитулирате, порача Јовановиќ. (Република) Заев не научи ништо од искуството. Колку пари министерот за култура (Албанец) додели за културата на македонските институции, а колку на албанските за последните четири години? Не треба да се очекува ништо повеќе и од министерот за финансии Фатмир Бесими. Важно е дека за Зоранчо ќе има доволно тендери за да си ја зголеми империјата и покрај сета сиромаштија на народот и државата.

Се зголемува притисокот, иницијативата повторно повика на свикување вонреден конгрес на ВМРО-ДПМНЕ и оставка на Мицковски

Иницијативниот одбор

за свикување вонреден конгрес на ВМРО-ДПМНЕ продолжува со притисокот врз лидерот на партијата Христијан Мицковски да одговори на барањата на незадоволните членови во партијата и да се соочи со резултатите од неговата работа. Дел од членството на ВМРО-ДПМНЕ меѓу кои високи партиски функционери, поранешни и сегашни градоначалници и денеска побараа оставка од



Христијан Мицкоски

лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Според нив, единствен начин за консолидирање на ВМРО-ДПМНЕ е преку одржување вонреден конгрес. (Time) Во нормална (демократска) држава не би требало да се протестира, да се бара оставка од лидер. Самиот лидер треба да има доблест да даде оставка. Ако тој на првите избори загуби, на вторите ќе помине уште полошо, освен ако тој сака да биде друг Лукашенко – само мртов ќе ја напуштел претседателската функција.

Ахмети потврди, ќе сведочи во Хаг како еден од основачите на ОВК



Али Ахмети

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети потврди дека бил повикан да сведочи пред обвинителите на Специјалното обвинителство во Хаг на 2 и 3 септември. Ахмети потврди дека добил покана да се јави во Специјалното обвинителство за воени злосторства на Косово со седиште во Хаг, преку соопштение на Фејсбук во кое напиша дека е повикан и оти ќе оди во Хаг да сведочи како еден од основачите на ОВК. Не очекувам ниту многу ниту малку од резултатите на тоа обвинителство, освен ако го канат во Хаг за да му доделат некаква награда за злосторствата во таа војна. Само едно не така “важно“ прашање: Колкумина се во затвор од оние кои колеа живи луѓе и ги продаваа нивните органи за да заработуваат огромни суми на пари?

ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ: Нема правда – нема врски со предавничка влада

27 август, 2020 – Торонто:

Ја известуваме македонската јавност дека Организацијата Обединети Македонци продолжува со принципиелниот став за несоработка со сите влади на Република Македонија и нивните велепредавнички водачи, гласноговорници, потрчковци и поддржувачи кои работаат против интересите на македонската држава, македонскиот народ и малцинствата во државата.

Оваа 'влада' дојде на власт преку недемократски и нелегитимни избори и ќе има за цел да ги зациментира сите предавнички и антимакедонски договори и закони кои ги донесе и спроведе претходната фашистичко мафијашка влада на СДСМ и ДУИ.

И оваа старо-нова СДСМ/ ДУИ влада е составена од анти Македонци, неонацисти и неофашисти, помилувани терористи, престапници и помилувани престапници, непотисти и недокажани поединци во јавниот живот.

Ние ќе направиме се’ од наша страна претставниците на северјанската дивотворба да бидат непожелни во Канада.

За потсетување: ние прекинавме секакви врски и односи со СДСМ-овската и ДУИ влада по изборите од 2016 година, и бевме целосно во право бидејќи таа предавничка влада потоа, неправилно и незаконски 'избра' претседател на Собранието;

ја прифати и спроведе во целост 'непостоечката' тиранска платформа;

го потпиша срамниот и предавнички т.н. Преспански договор за промена на името на македонската



држава и народ во северно Македонци и со тоа целосно го смени националниот идентитет; не ја испочитува волјата на македонскиот народ искажан на 30 септември 2018 година, а со тоа покажаа непочитување и на резултатот од референдумот на 8 септември 1991 година како и 4 годишната херојска борба на македонскиот народ и малцинствата против германските, италијанските, бугарските и албанските нацистичко

фашистички сили и победоносните АСНОМ-ски прогласи и решенија; насилната и криминална промена на Уставот на Република Македонија; бугарскиот предавнички договор за 'не' пријателство и 'не' добрососедство со Бугарија; брусањето и уништувањето на спомениците каде се одбележуваа македонските борци кои беа убивани од бугарските фашистички куршуми и црвените шеснаесеткраки македонски Сонца низ целата држава;

градење споменици на балистичко-фашистички соработници на поробувачите од Втората светска војна; и продолжеток на мафијашко криминалното владение од претходните режими.

За сите горенаведени злодела наградата не смее да биде владение со македонската држава туку најстроги казни од народниот суд.

Остануваме на ставот дека сите велепредавници, предводени од помилуваниот престапник и психопат Зоран Заев, треба да се најдат пред македонскиот народен суд и да си ја добијат заслужената казна, каква што си добија народните непријатели по Втората светска војна, како што беа Џемо Хасани, бугарските офицери Богданов, Маринов, Поп-Димитров, како и бројни македонски соработници.

Организацијата Обединети Македонци во Канада е основана

во 1959 година со цел Обединување на Македонците во нивната борба за етнички, јазични и културни права во Канада, како и ширум светот. За повеќе податоци слободно јавете се на нашата е-адреса info@unit-edmacedonians.org, на нашата мрежна страна www.united-macedonians.org или на фејсбук <https://www.facebook.com/United-MacedoniansCanada/>. The United Macedonians Organization of Canada was founded in 1959 with the goal of uniting Macedonians in their fight for ethnic, linguistic and cultural rights throughout the World. For more information contact us through our e-mail address at info@unitedmacedonians.org, our internet page www.unitedmacedonians.org or on Facebook <https://www.facebook.com/Unit-edMacedoniansCanada/>.

St. Nicholas Macedonian Orthodox Church Community Centre
Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6
Phone: (519) 966-6257



Известува:
ѓакон Емил Атанасов,
парохиски свештеник
во МПЦ Св. Никола во
Виндзор

Во нашата Црква „Св.Никола“ во Виндзор, покрај редовните неделни богослужби, се прославија литургиски и молитвено и двата големи празници – Преображение Господово и Успение на Пресвета Богородица.

На празникот Преображение, по Литургијата беше благословено грозјето и овошјето, донесено од верниците, вековна традиција од нашите македонски простори.

На 27 Август, отслуживме Акатист на Успение на Пресвета Богородица, на којшто верниците донесоа Петолебие за здравје на своите семејства и блиски.	на 28 Август со Света Божествена Литургија на која присуствуваа голем број на верници, притоа почитувајќи ги пропишаните здравствени мерки за заштита. Присуството на верниците кои учествуваа молитвено на Литургијата,	ја покажа големата љубов и почит на Македонскиот народ кон Пресвета Богородица. Колачи за здравје на своите блиски, на овој празник беа донесени од семејствата Крушаровски и Ристовски. За наредната година за	Успение на Пресвета Богородица, за кумови се јавија благочестивите верници Миле и Славица Петрески. Месеот Август ни го одбележа и радосен настан, Крштевање на новиот член на семејството	Серафимовски, малиот Андерсон. Од спортските активности на заедницата, на 23 Август се одржа Голф турнирот, на којшто зедао учество поголем број учесници, а победник беше групата на Перо Томоски.
--	--	---	--	---



Осветување на грозје за Преображение



Акатист за Св. Богородица



Акатист за Св. Богородица



Литургија по повод Успение на Пресвета Богородица



Колач за здравје од фамилијата Крушаровски



Колач за здравје од фамилијата Ристовски



Крштевањето на Андерсон

За посетата на Пресвета Богородица на Македонија

Според преданието од првите векови на христијанството, кога апостолите решавале со ждрепка, кој каде да го проповеда Евангелието, Св. Богородица посакала и таа да учествува за да го шири учењето на својот Син. Според ждрепката на неа и'се паднала иверската земја (денешна Грузија). Кога

Пресвета Богородица се подготвувала да замине за Иверија, и' се јавил Св.архангел Гаврил со зборовите: „Исус Христос, Кој се роди од тебе, ти заповеда да не ја оставаш јудејската земја и Ерусалим. Местото, кое ти е предназначено, не е Иверија, туку Македонија, односно полуостровот Атос...“

Кога Св. Богородица преку Средоземното и Егејското море стигнала во Македонија, заедно со Св.Јован Богослов, паганските идоли обожувани од тамошното население, се срушиле.

Пресветата Дева, кога го видела местото, кое го добила, ги произнела следните зборови: „Сине Мој и Бог Мој, благослови го тоа место, излеј милост на него и сочувај го неповредено до крајот на вековите“. По ова, го благословила народот и рекла: „Божјата благодат да пребива на тоа место и над оние што ќе живеат тука со вера и страв Божји и оние што ќе ги пазат заповедите на Мојот Син и Бог.“

Со ова Пресвета Богородица ја

благословила не само Света Гора (Атонското полуостров), туку и цела Македонија, која што тесно е поврзана со овој духовен центар и светилник на Православието. Македонија, својот духовно-црковен и културно-просветен препород и развој низ вековите го доживува токму преку благодатните зраци коишто блескаат од ова парче „небо на земјата“, од Градината на Богомајката – Света Гора.




Победниците во голф турнирот

Честит 8 Септември, денот на независна и самостојна Република Македонија!



По повод Денот на независноста, Организацијата Обединети Македонци ги поканува Македонците од Торонто и околината заеднички да го прославиме значајниот празник во недела, 6 септември, на пространиот македонски Илинденски парк во градот Скугог.

Имајќи ја предвид состојбата со Корона вирусот, очекуваме сите посетители да ги почитуваат препораките на здравствените служби на Онтарио, т.е. телесно растојание од 2 метри, носење маски и редовно миење раце. Истовремено ги потсетуваме посетителите дека нема да се продава храна на паркот.



Dear Macedonians,


Stay strong and together in these unpredictable times.

The Lerin Region Macedonian Cultural Association of Canada wishing you strength, health and positive energy to the moment when we can fully enjoy the beauty of our Macedonian culture.

We will sing and dance again our Macedonian songs and dances, sharing with the world the beautiful Macedonian traditions.

Happy September 8th the Independence Day of the Republic of Macedonia.

Long live Macedonia and Macedonian people!



Македонското комитско друштво „Никола Карев„ ви го честита 8-ми Септември



Македонското комитско културно друштво „Никола Карев„ и покрај огромната мака која го снајде македонскиот

народ од домашните одродници, му порачува на македонскиот народ, особено на патриотите, да останат достоинствени и никогаш да не ја прекинуваат борбата за македонската казуа. „Му порачуваме на Заев да му го врати светото име Македонија на македонскиот народ.,

Претседателот на друштвото „Никола Карев“ Трајче Јанакиевски на сите членови и на целиот македонскиот народ во Канада, Македонија и насекаде во светот им посакува братска љубов и слога, разбирање, мир и благосостојба!

Честит 8-ми Септември Ви посакува радио програмата „Обединета Македонија,, од Торонто

Нека е честит и вечен празникот 8-ми Септември денот на независноста на Република Македонија, на сите читатели на весникот Македонија, на сите Македонци и Македонки, каде и да се наоѓаат насекаде во светот и во секоја македонска фамилија посакуваме: добро здравје, радост, благосостојба и вечна да ни е нашата Македонија! Од редакцијата на Македонското Патриотско Радио "Обединета Македонија".



ПАТРИОТИЗАМ ИЛИ МАТЕРИЈАЛИЗАМ



ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

Интересно е што последните парламентарни избори во Македонија сите изигруваја некаков “тивок” патриотизам, што беше само замка или мамка за освојување на политички поени.

Поделеноста на народот кој живее во Македонија никако не дозволува некој јавно да истапува или иницира некаков патриотизам, кога се знае со таков истап може да се загуби некое “фотелџиче, а се знае кога во Македонија тоа сето е само политичка фарса.

Јас постојано разговарам со некои коренити патриоти, или барем така сметам дека се, оти денес ретко можеш некој да го процениш каде му е лежиштето.

И после сето тоа неможам да најдам заклучок, каде отиде тој патриотски занес, ако некогаш сме го имале, тоа патриотско чувство, патриотска чесност, каде се оние проникнати од патриотизам. Неможе да се најде егзактен одговор бидејќи денес имаме само патриотски фалш, патриотските чувства изумираат а државата ни тони.

Па ете чудо, дури и Заев по некогаш се претставува дека бил некаков “патриот” иако плуце по македонството “ебати името”, “од патриотизам не се живее” и слично. Но еден лудак со се може да не изненади.

Дали нашите револуционери кои го положија животот за татковината Македонија, дали тие живееле од патриотството. Наброете ги ако можете вистинските патриоти колкаво богатство имале . Тие немале вили и други богатства, туку голем патриотски дух, чувство, лојалност, обврска, борбен елан за да и служат на татковата земја на која тие и припаѓаат.

Некои од поиздигнатите револуционерски дејци како на пример Гоце, Даме, Карев и други, не само што не стекнале некое богатство, туку тие не се ни задомиле, немале време за љубовни врски, најголемата љубов им била Македонија, таа им била мајка, таа им била единствената интима, непроценливо богатство, за кое вреди да се гине.

Во тие личности се калело силен патриотски дух, за нив смртта била слатка ако го издејствувале она од предходно зацртано, слобода на

Македонија. Конотацијата патриотизам за нив била морален чин, морална вредност, нивната родољубивост им вдахнувала сила, енергија, гордост и желба за достигнување и зачувување карактерот и основата на Македонската нација, таква каква што опстојува многу векови.

А денешните “квази” патриоти што ги има од сите партии, гз ќе отворат за некое столче, мочат во се што е македонско, македонштината и патриотството ,каузата за Македонија не се битни за нив, за нив материјалното е поважно од се. А кога затреба, или се работи за некаква материјална потреба глумат патриотизам, вакви серковци не и се потребни на Македонија.

Следејќи ја политичката состојба во нашата мила Македонија можеме слободно да ја карактеризираме како апокалипса, па и ќе се прашаме со вакво раководење дали имаме држава, или како што пишуваат силните и патриотите на фејсбук страниците дека не заслужуваме да имаме држава. Ништо чудно, ако имаш нешто треба да го чуваш и да знаеш како да го одбраниш, тоа досега не сме го докажале.

А додека да мрднеме со прст Македонија ќе ојде Курбан. И на крајот доаѓаме до онаа мисловна рамка боже, човек да не знае на што и на кого да му верува оти работите се толку извртени и комплексни чиниш дека некој си експериментира со македонската држава.

За жал жителите на Македонија не ги гледаат работите така. Имаш државотворци со стотици обелоденети скандали, неброени афери, неисполнети ветувања, да не ги набројувам сите оти сметам дека овој весник нема доволно простор за сите да се вкнижат.

И пак народецот наш ќе го избере Зоран Заев, човек со валкано лице и со милион грешки и неспособности, гафови, лаги, измами, нелегални тендери, криминални дела, нереализирани инфраструктурни проекти и што не друго, тој повторно ќе застане на тронот за да ја докрајчи Македонија.

И пак неможам да верувам на себе како може да се случи ова, дали јас сум слабоумен или ограничен или пак овие забеганите го прескокнале времето, па дури некои го прогласуваат како “безгрешник”, некои одат и дотаму дека Заев бил “бог”, дури и “цар”, смешно , а за некои вистинито. Но ете играта на “фотелџашот” Зоран Заев а ги има и многу други такви не застанува тука.

Во Македонија владее хаос, имаме држава на кареаристи, профитери , фотелџа-

ши, криминалци и ред друго кој не го заштитуваат македонскиот национален интегритет.

Меѓувреме се работи на институционализација на албанскиот јазик. На полициските униформи ќе се пишува на двојазичност, јас не гледам двојазичност на полициските униформи во Онтарио, а во Македонија се е можно. Јас немам ништо против со албанското малцинство во Македонија само ако се оди според уставот на република Македонија, тие ги имаат најголемите права како малцинство во споредба со други држави во светот.

Во тек е да се започне друга рунда за имплементација на добрососедскиот договор со Бугарија.

Тука ќе се расправа за македонската историја , чив да биде Гоце Делчев, македонскиот јазик и низа други отстапки, така е кога ќе си го дадеш гасот под кирија. Да ве потсетам на онаа народната “ ветер дупка не полни”, многу ветришта ќе ја даваат Македонија затоа што Заев отвори многу дупки.

Каква е таа политика ако не е помешана со некаква удурма а во Македонија ги има многу такви, и наспроти сето тоа нашата држава пак можеме да речеме дека е лидер или се вреднува меѓу најдемократските земји на оваа планета.

Ви делува смешно, така?

Верувајте во Македонија има таква демократија што не можете да сретнете на друго место. Па човече, во оваа земја можеш да правиш што сакаш, само ако си од другата страна на пајташите. Ех, нели за таква демократија се залагаше вашиот “калауз” Заев. Ќе градеше демократско општество а тоа веќе го гледаме. Да појдеме од судството можеш да го играш како сакаш, ако си член во клубот на Заев, во Македонија можеш да бидеш најголемиот криминалец а прогласен како “ангел”. Со македонската демократија се е можно, се полнат кутии со гласачки ливчиња и на крајот се прогласува победа, никој нема смелост да побара прегласување.

За да се победи потребни се гласови а тоа не е проблем се користат разни финти за да се добијат. И за пратеници не е проблем тие се купуваат како добиток, оти нашата демократија го дозволува тоа. А кражбите, не обичните туку оние големите по државна линија, тие се секојдневие. Па имаме добивање на тендери по партиска книшка, дивоградби, партиски и роднински вработувања тоа нема крај. Значи

се е дозволено во оваа наша македонска државичка “демократска”, раководена од аболицираниот Зоран Заев.

Почитувани читатели доживеавме една ваква злокобна личност да ни продава демократија. Најдобра работна позиција е да си државен функционер, како што беше министерката за финансии на Република Македонија , Нина Ангеловска, тогаш “ Don't Worry” се ќе биде океј. Затворила Еуростандард банка , ништо страшно, Нина навреме си ги подигнала парите кои ги имала во банката, се претпоставува околу 51.232 евра и тоа два месеци пред затворањето на банката, за да ги заташка работите си купила стан од над 70 квадрати.

И зошто да не, таа е министерка за финансии, таа се грижи за финансиското работење на државата и на народот тоа правилно да функционира. “Ебати патриотизмот, гледај материјалното, парите свои”.

На кон сето тоа се отвора дилемата дали Нина Ангеловска имала инсајдерски информации дека Еуростандард банка пропаѓа па побрзала да си ги подигне своите депозити а за обичниот човек не е важно.

Најавено е дека Антикорупциската комисија ќе отворела предмет за министерката Ангеловска, истрагата треба да покаже дали Ангеловска го направила тоа од претходни информации поврзани со овој случај и со тоа ја злоупотребила функцијата министер за финансии за свој личен бенефит.

Резултатите од истрагата пред време ни се познати, кога знаеме дека во едно вакво корумпирано владеење на Заев и компанијата каде има илјадитни криминални зделки кои имаат позитивна завршница.

Нина била член на комитетот за финансиска стабилност, каде на нивните седници се расправало за слабите точки на финансискиот сектор, посебно банкарскиот, а тоа дава мислење дека таа имала сознание дека Еуростандард банка била пред пропаѓање па затоа го искористила тој момент и навреме си ги подигнала своите пари. И како што некој ќе рече: “кој работи со мед, ќе јади мед”.

Се потсетувам на една стара поговорка која вели: “ Викај по волкот дури не влегол во булукот”, токму ситуацијата во Македонија наликува на оваа народна.

Дали ние викавме навремено, или чекавме многу, па така волкот влезе во стадото македонско и сега тешко ќе можеме да го избркаме, ќе не јаде еден по еден.

И овој пат Македонците немаа видовита моќ, незнаеја или не сакаа да ја предвидат иднината кога знаејќи пред себе имаат едно бледо сегашно време во кое што нема никаква иднина и надеж.

Сигурно дека гатачка ќе можеше подобро да ја предвиди нашата иднина и да не посветува , таа како претскажувач на иднината сигурно ќе не предупредеше да не гласаме за волкот Заев, но човекот како човек секогаш прави лапсус, овој лапсус ќе не чини повеќе од претходниот.

Разликата помеѓу вистинскиот волк и овој измислениот е таа што првиот не најавува кога го напаѓа булукот, а вториот ни кажуваше пред време за неговите реперкусии, дури пак, ќе “јадел живи луѓе”. Ете така македонче, чувај си го сега волкот дома.

Додека Заеви се богатат државата ни пропаѓа, здравствената криза со корона вирусот многу лошо се меницира, Македонија стана втор Вухан, а на власта око не и трепнува а тврдат дека добро се справуваат. Катастрофа, немаат капацитет да водат држава.

Во Македонија ништо не е функционално, тоа го потврди во своето соопштение опозиционата партија ВМРО ДПМНЕ, според нив Македонија стана црна дамка во време на епидемијата и извозник на заразени низ Европа.

Освен здравствената лошо се менаџира и економската криза. Станавме единствена земја во регионот на која и банкротира банка во време на кризата. Поради неспособноста и неодговорноста на Заев ја задолжи земјата за милијарда евра, нов долг од само три месеци.

А министерката Ангеловска наместо да се грижи за народните пари се грижеше само како навреме да ги извлече заштедените од 250 илјади евра од Еуростандард банка, истакнуваат од опозицијата.

Се дури Македонија ја води екипата на Заев на која битно и е личното богатење наместо државата и народот, дотогаш ќе тоне народот во сиромаштија, додава ВМРО ДПМНЕ. Па македонски народо, што да очекуваме, колку пати ни кажа Заев дека не се живее само од патриотството.

По повод денот на Армијата на Република Македонија 18 август, честитки испатија претседателот Стево Пендаровски, министерката за одбрана Радмила Шекеринска и началникот на Генералштабот на армијата, Генерал-потполковник Васко Ѓурчиновски, тие во својата честитка за 28 от роденден него спомнале името Маке-

донија. Заборавиле за која армија зборуваат освен “ нашата армија” и “ нашата држава”. Зар овие прдалциња заслужуваат за одговорни функции.

На тоа реагираше и македонскиот актер Сашо Тасевски. Тој рече: “Рада и Стево зборуваат за празник на некоја наша Армија во Нашата Земја, ни треба во речникот некој посилен збор од РЕЗИЛ И СРАМ”.

Ќе следуваат и многу други вакви изненадувања од страна на новата влада на Заев и Ахмети, само дали ќе можеме да ги проголтаме.

Ех, народе македонски си дозволил криминалци, терористи, арамии, профитери , лажговци, аболицирани ... да ти ја водат државата, а сега седи мирно и гледај како тивко ќе ти исчезнува родината.

Иако составот на новото собрание на Република Македонија нема некаква естетска вредност, кога знаеме дека поголем дел од пратениците се старо нови криминалци и злочинци кои работаат само за свои лични интереси, сепак ќе има едно освежување.

Со доаѓањето на Димитар Апасиев од Левица, ќе се внесе нова и посилна енергија, да речам какво-такво едно многу потребно освежување во неискорениот стар и лит бирократски поредок на Македонија. Апасиев уште со првото излагање во новото собрание по повод реизборот на Талат Џафери за претседател на Собранието, тој многу убаво го испегла укажувајќи му на сите неуставни прекршоци, тој потенцираше дека Талат ни малку не покажал дека е претседател на Македонско Собрание, него почитува уставот, него почитува јазикот македонски, каде не прозборе ни еден македонски збор иако Уставот го бара тоа, се потпишува на документите на латиница, што е против уставно, него почитува деловникот, човек кој војувал против Македонија.

Апасиев напиша на својата ФБ страница: “ Чим им влеговме, нема излегување, бравата ќе ја смениме”. И покрај сето тоа, Талат Џафери повторно беше избран за претседател на Собранието на Република Македонија со 62 пратеника.

И сега повторно ја имаме истата пајташка влада а ние ќе седиме мирно и ќе гледаме како ќе газат на коските од нашите синови и ќерки кои ги положили животите за оваа света Македонска земја.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

Македонската Православна Црква Свети Илија од Мисисага организира работна акција на 12-ти септември 2020 година со почеток во 11:00 часот претпладне. Се молат сите верници и добронамерници за помош. Благословието Господово и милоста Негова да бидат со сите вас!

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА "СВЕТИ ИЛИЈА"
MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH "ST. ILIJA"
1775 Bristol Rd. West, Mississauga, ON. L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050



МОЛИТВА ЗА УКРЕПУВАЊЕ, ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

Драги Македонци и Македонки, драги браќа и сестри во Христа Спасителот,

Испраќајки Ви ги овие зборови дозволете ни молитвено и духовно да допреме до Вас, нашите по род и дух најближни во овој тежок период за сите нас, укрепувајќи го Вашиот дух, со благопожелби за крепко телесно здравје. Во овие времиња исполнети со предизвици испраќаме молитвена и духовна поддршка за зајакнување во верата, трпеливост и истрајност во молитвата, ревност во постот преку коишто се истерува секаква немоќ, според зборовите Спасителеви.

Во оваа пригода наоѓаме за неопходно, со целосна духовна радост да искажеме благодарност кон сите Вас, за сета Ваша духовна и материјална поддршка која ја искажувате помагајќи ги Вашите молитвени домови, нашите македонски цркви. Само со Вашата помош ќе можеме да опстоиме во овие тешки времиња. Искрено благодариме до сите Вас!

По тој повод и во таа смисла Ви испраќаме и молитва за укрепување, за време на пандемија.

Господи Исусе Христе, Боже наш, прими ја оваа наша молитва за прошка на гревовите на нас грешните и недостојни Твои раби, кои со своите безаконија ја разгневивме Твојата благост и го раздразнивме Твоето

милосрдие. Не влегувај во суд со Твоите раби, но одврати го Твојот гнев, што праведно се подига против нас, скроти секако погубно заканување и запри го Твојот страшен меч, што невидливо, предвреме не' сече. Поштеди ги Твоите сиромашни и бедни раби, и не затворај ги во смрт нашите души, што во покајание, со скрушено срце и со солзи се преклонуваме пред Тебе – милосрден, милостив и умолив Бог наш. Твоите раби што страдалнички воздигнуваат, ослободи ги, како Сесилен, од смртоносна болест и тешки страдања, Ти се молиме послушај и помилуј.


Со молитвен жар во срцата имајќи Ве во молитвите, посакувајќи Ви секое од Бога добро, Ве поздравуваме!

**Протоереј Константин Митровски -
парохиски свештеник при М.П.Ц. Свети
Илија - Мисисага**

**Архиерејски намесник за канадското
намесништво при АКМПЕ**



Празникот Успение на Пресвета Богородица во црквата Св. Илија



Женската секција во подготовки на црквата за празникот
Успение на Пресвета Богородица

Во очи на прославата на празникот Успение на Пресвета Богородица женската секција од Св. Илија празнично ја украси црквата подготвувајќи ја за прием на верниците кои традиционално масовно доаѓаат да го одбележат овој голем македонски и христијански празник.

Не криејќи го здолството од прекрасно украсената црква, парохискиот свештеник отец Константин Митровски до вредните членки на женската управа ги упати следните пофални зборови:

„На многу години Успение на пресвета Богородица!

Благодарност до женската секција при МПЦ свети Илија Мисисага предводени од претседателката Весна Трајковска за преубаво украсениот наш храм!!! Бог благослов најголем на вас и на сите!,,

Претседателката на женската секција Весна Трајковска изрази голема благодарност до сите членки кои што учествуваа во подготовките на црквата и за овој голем македонски православен празник.





Bill Nicholov, President
Macedonian Human
Rights Movement Inter-
national

The Democratic Party's Words Are Better Than Trump's. Their Actions Are Not.

Everything that was said at the Democratic National Convention was full of...hypocrisy.

"Do not let them take away your power. Don't let them take away your democracy", said Barack Obama, who instituted a policy to trample all over an entire ethnic group's power, democratic and human rights while forcibly changing their country's name and their ethnic identity.

"We need numbers so overwhelming Trump can't sneak or steal his way to victory", said Hillary Clinton, whose State Department policy – still in place and fully, ironically and brutally supported by the Trump administration – is to rig elections in this country to make sure that their favourite puppet regime retains power.

"As Speaker, I've seen firsthand Donald Trump's disrespect for facts, for working families, and for women in particular", said Nancy Pelosi, whose party began the policy of threatening, beating, and imprisoning women in this country so they obey US orders.

This country is Macedonia.
A lot of Democratic Party voters don't know what is happening in Macedonia,

but the Democratic Party does – because they orchestrated it. And the Republican Party fully endorses it. Why? Because it fulfills the number one objective of US foreign policy going back over seven decades – interventionism. Why Macedonia? To appease Greece, so it refrains from vetoing Macedonia's NATO

Bulgaria and, in 1919, Albania. Ironically, going back even further than the USA's implementation of its interventionist agenda, Greece's well-known policy was to deny the existence of Macedonia, fiercely suppress any mention of the "M" word and execute its campaign of eradicating, expelling or forcibly

in Greece. Enter the United States – stage left and right. Democrats and Republicans executed policies that stoked civil war in Macedonia, granted amnesty to terrorists, overthrew a government they already controlled to install a puppet regime they controlled even further, detained and threatened

Americans, but it shouldn't. The USA's claim of "spreading democracy throughout the world" is a dog whistle for spreading tyranny in order to achieve its misguided foreign policy objectives. Accept the blatantly obvious – and do something to stop it. Democratic Party voters, hold your Democratic Party to account. Make sure that their words actually mean something. Make sure that they're not Trump. Republican Party voters, your Republican Party campaigns on not being the Democratic Party, so demand that they stop executing their foreign policy.

At the DNC, Kamala Harris said, of her mother: "She raised us to be proud, strong Black women. And she raised us to know and be proud of our Indian heritage." The United States is doing everything in its power to strip Macedonians of our right to be who we are and who we've always been – Macedonians. Imagine this happening to you. Demand a return of Macedonia's name and the return of Macedonians' basic human rights. Demand an end to US foreign interventionism. Take a stand for what you claim to believe in.



The Obama administration's interventionist policies led to the forced Macedonia name change, a policy fully supported and executed by the Trump administration.

female MPs and their families, imprisoned those who dared speak out against US interventionism, defied international and Macedonian law, the Constitution, the will of the

people, and all democratic principles that they so proudly espouse – to ensure that NATO's membership, and imperialism, grows. This will

come to a surprise to many

**Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights
Movement International
twitter.com/billnicholov**

Почина Вело Цфарку еден најголемите интелектуалци Македонци од областа Голо Брдо (1935 – 2020)



Вело Цфарку

неговите дела помогнал многу за пренесување на македонските обичаи, фолклор, традици за помладите генерации на Македонците во Република Албанија.
Вело Цфарку роден на 1935 година во село Ѓиновец областа Голо Брдо.

Македонското друштво "Илинден" –Тирана, со длабока тага ги известува Македонците во Канада за смртта на Вело Цфарку. Цфарку беше долгорочен активист на Македонците од Голо Брдо, автор на неколку книги, статии. Со

Основно образование има завршено во родното село, потоа и средно, како и Педагошки факултет. Во тек на 15 години работел како учител по селата во областа Голо Брдо. Автор на книги, статии за македонското малцинство во областа Голо Брдо. Авторот Вело Цфарку има значаен придонес за зачувување на македонскиот фолклор од областа Голо Брдо. Книгите ќе помогнат многу за пренесување на македонските обичаи, фолклор, традиција за помладите генерации на Македонците во Република Албанија. Книгите на авторот Вело Цфарку се "Голо Брдо во оптиката на времето" 2007 година "Еден живот со Дибраните" 2011 година, "Голобрдски Фолклор 1" 2009 година, помогнал за "Словенските Малцинства во Албанија" од авторите Клаус Штеинке од Германија и Џелал Ули, помогнал за книгата монографија

за "Врница" и "Врница оптиката на времето" на авторот Павли Никола "Втор дел Голо Брдо Ербеле Грно Крчиште" издавач Ото Сагнер Минхен Германија, 2008 година. Вело Цфарку во 2016 година ја доби Благодарницата "Илинден" од Македонско друштво "Илинден"-Тирана за особен придонес за Македонското национално малциство во Република Алабанија и придонес за Македонско друштво "Илинден"-Тирана.

Во име на Македонското друштво "Илинден" -Тирана изразуваме најискрено сочувство кон семејството, блиските и пријателите на Вело Цфарку.
Редакцијата на весникот „Македонија,, изразува сочувство со сите Македонци за загубата на истакнатиот македонски деец.

ТОПЛО ЛЕТО, ЖЕШКА ЕСЕН



Содржините на оваа страница ги подготви Диме Костов

Еве после повеќемесечна пауза, од оправдани причини секако, повторно се враќам со еден текст. Насловот можеби ќе ве асоцира дека ќе пишувам за времето во Канада, но тоа не е темата. Темата за денес се престојните Ноемврски Председателски избори во САД. Секои избори се важни но овие се некако специфични и посебни. Ова се избори кои се случуваат еднаш на сто години. Избори кои ќе ја дизајнираат иднината на Светот за години, децении нанапред. Во политичкиот ринг, за Ноемврските избори, Демократите го одбраа двоецот Бајден-Харис додека Републиканците своите адути ги ставаја повторно на истиот победнички двоец Трамп-Пенс.

Демократите важат за прогресивна партија, партија на нови идеи, партија на младите. Сепак тие, за големо изненадување на сите, за нивни кандидат го одбраа 77 годишниот Бајден. Тој во политиката е скоро 50 години и зад него има многу малку политички достигнувања. За негова поддршка застаана

и поранешните Демократски Председатели Обама и Клинтон но и Републиканскиот поранешен Председател Буш со неговата Фамилија. Но тоа и не е никакво изненадување. Сите тие се дел од политичката елита во Вашингтон која владеела со САД повеќе од 30 години, но без некои позначајни резултати со кои би се пофалиле. Сите тие се дел од новата Глобалистичка идеологија која со сите сили се обидува да завладее со Светот. Политичката платформа на Бајден која тој ја престава на својата инаугурација за Демократски кандидат, исто така не беше некое големо изненадување. Истите или



слични идеи со кои Хилари ги загуби претходните избори од Трамп. Идеите како отворени граници, повисоки даноци и се поголемо влијание на државата во секојдневниот живот на граѓаните се само мал дел од платформата. Само со мала разлика што сега Бајден, за разлика од Хилари, се реши да оди крајно лево само и само за да ги придобие младите кои го подржуваат неговиот противкандидат Сандерс. Бајден и Демократите во голема мерка се обидуваат да ги искористат во своја корист и расните немири кои момен-

тално се случуваат во САД. Овие расни немири започнаа пред повеќе од два месеци во Минеаполис и набргу се проширија низ цела САД. На почетокот тие беа расни немири и протестантите бараа крај на расната дискриминација која сеуште постои во Американското општество. Но, многу бргу овие расни протести преминаа во политички протести и со политички барања кои најчесто беа против Трамп.

Очигледно е дека сега овие протести се добро организирани и имаат своја цел. Ова се всушност мотивирани протести, се со цел за што поголема излезеност на малцинствата за изборите во



Ноември. Малцинствата кои разочараа со својата излезеност во 2016 година и не го дадоа својот глас за Демократите.

За разлика од искусниот Бајден, Републиканците за свој кандидат повторно го имаат "неискусниот" Трамп кој во политиката е нешто помалку од 4 години. Но и за овие 4 години тој има постигнато многу и има со што да се пофали. Веднаш по неговата инаугурација 2017 тој го поништи многу штетниот глобалистички трговски договор на САД со повеќето држави од Пацификот. Со

тоа во голема мерка ги спаси малите и средни компании во САД од несоодветна конкуренција. Потоа го рedefинира штетниот за САД трговски договор со Канада и Мексико. Уште една победа за САД и Трамп. Со неговите тарифи успеа да договори со Кинезите многу подобар меѓудржавен трговски договор и со тоа да врати многу Американски компании во САД од Кина. Во тоа многу помогна и намалувањето на даноците за средните и малите компании и посебната помош за тие што ќе отворат нови работни места. Со тоа донесе историска најголема вработеност

на малцинствата Афро-Американците и Латино како и на Жените. Економијата во САД историски никогаш не била во толку добра кондиција. Преку 6 милиони Американци веќе не се на социјална помош. Многу важно да се напомене и улогата на Трамп во промена на Кривичниот закон, закон со кој многу Американци добиваа несоодветно високи казни за релативно мали дела. Тоа посебно се однесуваше за Афро-Американците. Но освен на внатрешен план Трамп постигна и огромни успеси на меѓународен план. САД под негово водство ја прекина соработката со т.н. Париски договор за глобалното затоплување.

Од неодамна Трамп ја прекина и соработката со глобалистичкото СЗО (Светската Здравствена Организација)

поради нивната несоодветна реакција со КОВИД-19. Трамп, за изненадување на сите, склучи одличен мировен договор со Северна Кореја и го спаси Светот од катастрофа поради се поголемата опасност од нуклеарна војна. Неодамна под покровителство на САД и Трамп, долгогодишните непријатели Израел и ОАЕ (Обединетите Арапски Емирати) склучија



примирје и потпишаа долгогодишна меѓудржавна соработка. Уште еден успех на Трамп на меѓународната сцена. Но најголем успех на меѓународен план кој што треба да му се препише на Трамп е тоа што тој е прв Американски Председател, со децении наназад, кој што не започнал војна. Тоа е од огромна важност за мирот и стабилноста низ цел Свет. Но важно е и затоа што со тоа нема загинато ниту еден Американски војник во бесцелни, непотребни и долгогодишни војни. Кој и да е Председател со овие огромни успеси лесно победува, но не и Трамп.

Причината е што скоро сите Телевизиски и пишани медиуми се против него и секогаш го преставуваат во негативно светло.

Како и да е, поли-

тичкото изборно лето 2020 во САД започна бурно и топло. Но познавајќи го Трамп и неговиот темперамент не очекува многу жешка есен. Вирусот КОВИД-19 ја одигра својата улога и има огромно влијание врз овие избори. Дали ќе има политички митинзи во преполни сали и стадиони сеуште не се знае. Но тоа нема ни во најмала мерка да ја намали заинте-

ресираноста на гласачите. Се очекува огромна излезеност. Според анкетите Бајден е во мала предност сега, но до Ноември има уште многу време. Нивните три дуели се очекуваат со големо внимание и можат да имаат огромно влијание за тоа на кого ќе се даде гласот.

Поради тоа се очекуваат возбудливи изборни кампањи од двете страни со големи пресврти и со неизвесни резултати. Уште еднаш, не очекува жешка политичка есен или што ќе речат Американците "buckle up"..

Поздрав и се читаме во не-која друга прилика никогаш северна, само МАКЕДОНИЈА

ПИСМО ДО ГРУЕВСКИ

Деновиве во јавноста се појави отворено писмо од Сашо Тасевски до поранешниот Премиер на Македонија Никола Груевски. Сашо Та-

"Груевски друже, Многу сум ти кабаџет. Кога владееше пишував против тебе нон стоп, ти се намера-



севски е глумец и поранешен Директор на Драмски Тетар во Скопје. Тој демантира дека бил дел од т.н. Шарена револуција но како и да е тој беше активен во протестите да се смени тогашниот Премиер Никола Груевски. Еве го целосното негово писмо:

чив некако. Ти пишав и едно писмо колумна, имаше 70 илјади прегледи колумната. Од го..о подоле те направив, сега го..а со две раце да ја дам. Како рука не ми се исуши тогаш.

Требаше друже да си останеш на власт уште 50 години. Ни лук јал, ни кебапи. Вака те

сменија и си замина. Будаливе веруваат во багажник си избегал, ама ти со авион си отиде ко господин.

Што да ти кажам? Како да те погледнам однапред? Како да те погледнам одзади? Срам ми е.

Овие што те сменија, за срамно влакно на магаре не ги бидува. Се спроведоа ко што им рече. Сменија име, презиме, продадоа историја, идентитет, народ, малцинството наше кај соседите, децата и внуците ги продадоа и нивната идна челада. И Тиранската платформа најзгора ја спроведоа. На вакви квислинзи и оној вистинскиот Квислинг Норвежанецот би им позавидел. Ама сврши песната. Бидна. Македонија роди копилиња кои ја раскримуваат секоја секунда, илјадници секунди во денот. И ништо не успеаа да дока-

жат против тебе. Ниту едно кривично дело врзано за оние тешки милијарди кои наводно си ги украде. Така се колнеа, гавран јазик да им исколва. Мозокот одамна им е исколван.



Ти како си? Како е времето во Пешта? Овде е темно, секој ден е ноќ да му е..ш матер.

Ти поседи си таму уште некое време, па врати се, ко ќе ти здосади. Ќе те пречекаме со георгина или вртипол,

зависи колку пари ќе ни останат до твоето враќање. А како тргнало, изгледа голи и боси ќе те пречекаме.

Тоа е друже. И ако можеш прости, што јадев толку гомна против тебе."

истовремено тој е и многу храбар. Да се напише вакво отворено писмо треба да си и многу храбар, да си ја признаеш јавно грешката што си ја направил во минатото. Затоа треба јавно да му се честита и јавно да се подржи од секој кој и мисли добро на Македонија.

Се надевам дека уште многу познати личности ќе се произнесат како него и јавно ќе се покажат за грешките што ги направиле со учеството во тие протести.

Никогаш не е доцна.

никогаш северна само МАКЕДОНИЈА!



DEAR MACEDONIANS,

We will be holding a BBQ during the TRADITIONAL FESTIVAL DAYS

please join us on:

SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2020 FROM 1:00 PM - 7:00 PM

SUNDAY SEPTEMBER 13, 2020 RIGHT AFTER THE CHURCH SERVICE

The Bbq will take place in our church parking area that will have an outdoor seating area.
We will have limited seating as per Covid 19 regulations as we are still continuing to practice Social Distancing.
Our Bbq for Saturday will include: hamburgers, jumbo hot dogs, traditional Macedonian kebobs & salad.
Sunday menu: traditional Macedonian kebobs, shish kebobs, rice, beans & salad.

Please visit/contact us:
201 MAIN ST N, MARKHAM, ON L3P 1Y4
PHONE: (905) 471-5555

We hope to see you soon and be safe.





Macedonia Newspaper photo archive: Macedonian Festival 2019 at Macedonian Orthodox Church St. Dimitrija Solunski, Markham



St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church



We strive to bring the Macedonian and Canadian cultures closer together

Our Vision

To be recognized within the community as a home that celebrates the Macedonian culture and heritage and provides accommodations for Seniors capable of living independently.

Our Values

We play a vital role in support of Macedonian heritage and culture. We strive to bring the Macedonian and Canadian cultures closer together. We wish to create and support community involvement. We show respect, and support the feeling of self-dignity, to all our residents. We help bring a healthy lifestyle to the individuals that reside in CMP. We support and encourage family involvement and care. We value diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable accommodations and companionship to

Seniors of all backgrounds with an aim to encourage the vibrant Macedonian culture in the city of Toronto, Ontario and all of Canada.

Goals

- Support and celebrate the Macedonian culture
- Offer companionship to all residents
- Provide quality accommodations
- Provide affordable housing

Be a Volunteer

We support High School Volunteer Credits. Our many fundraising events welcome your volunteer time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf tournaments and today is Canadian Macedonian Place Foundation’s largest annual fund raising event. Over the years the Macedonian Open has raised over \$1,200,000 in net proceeds for the benefit of Canadian Macedonian Place and other charitable causes supported by the current registered charity, Canadian Macedonian Place Foundation.



Apartments for senior citizens 65+
Fully renovated one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski

Amenities

Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fireplace and bar overlooking the ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. There are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as trophies from the Macedonian Golf Tournament which first took place in 1942. The Front Lounge with a cozy fireplace and three wall murals depicting the life in the “old country”, provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby

- Restaurants
- Drug Stores
- Banks
- Beauty Salons
- Bowling Alley
- Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани за лица над 65 години

Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со туш

Располагаме и со паркинг места за станарите

Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена и предмет на квалификација

За повеќе информации јавете се на:

Златка Чокров или Маргарита Донаковски

416-755-9231

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850
O’ Connor Drive
Toronto On
M4B 3L6

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТА НЕДЕЛА ОД ЕЈЦЕКС
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОБРОЧЕСТИВИТЕ МАКЕДОНЦИ, ВЕРНИЦИ И БИЗНИСМЕНИ
ЗАБЛЕСКА ВО НОВО РУВО,
ИСТАТА ОД НЕОДАМНА ЈА КРАСИ ПРЕКРАСНА ВРАТА



Една од нашите најубави македонски православни цркви, црквата Св. Недела од градот Ејцекс по низата промени и обнови ја доживеа и најубавата закитувајќи се со прекрасна врата.

Во процесот на реконструкција со покривот, внатрешноста на црквата и вратата раководеше архитектот Ристо Камчев. Работите ги координираше црковната управа и одборот



Управата на црквата упатува голема благодарност до Отец Илија Димитриески за неговата мисија во обновата на црквата

предводени од претседателот Славе Бунтески кои изразуваат огромна благодарност до скорешниот свештеник Илија Димитриески за сите негови заложби и добри дела при обновата на црквата, како и до големиот патриот и дарител Коста Станвик сопственик на „Трил Еј Чиз,, и се разбира до Ристо Камчев за сите негови професионални архитектски зафати.

За потсетување, по целосното завршување на зафатот со црковниот покрив и санитарните простории лоцирани веднаш до банкетната сала , активностите продолжија со



Осебена благодарност до Коста Станвик најголемиот дарител на црквата Св Недела.

На фотографијата е Коста Станвик со претседателот на црковниот управен одбор Славе Бунтески



Поглед на црковната врата одвнатре




Благодарност до Архитектот Ристо Камчев за одличната професионална заложба

преправки на црковните скали, а во црквата беше поставен и прекрасен иконостас кој извесно време ги краси светите простории. Црковната управа вложи огромни напори преку организирање на донаторски банкети, а и благодарение на индивидуални донации од верниците да го заврши овој огромен зафат без ниту еден долар заем.



Поставувањето на црковната врата под водство на архитектот Ристо Камчев



Доскорешната црковна врата

До Кога Браќа Мили Македонци



Ристо Ристе- Мерко

Без пардон

... повод, све почестото "комуницирање" на Црквата (не на сите) со народот преку социјалните мрежи!

Ево веќе две илјади и дваесет години не уверувате дека... мртвите ќе го слушнет гласот и ќе станет од гробојте, а никој досега нестанал... исто толку години се покајуваме за да ја исчистиме душата, а нон-стоп со грешни мисли (без ваша кривица) сме преокупирани... подеднакво долго се трудиме некој и нас да не наречит подобен или пре-подобен, и никако да го заслужиме то... и баш исто толку време го носиме Синот Божји во мислите и му го изговараме Името Негово

по најмалку 10 пти на ден, све со цел да го заслужиме Царството Небесно, а ние сме од ден на ден све појќе и појќе несреќни и незадоволни...

Е сега, како шо немаме одговор на сего ова, не ни преостанвит ништо друго туку да се надеваме дека ко ќе дојме (да дајт Господ шо покасно) пред "Куќата со два влеза" на вратите јасно ќе пишит кј е Рајот а кј е Пеколот. То ќе ни бидит последна шанса да го (конечно) фатиме правиот пт и да го најме спасението!!!

Ај да привршвам и да јас (грешниоф) ви дам еден совет.

Седете таму кј шо ве имат поставено Господ Бог. Аку не ви беше местото да реагирате тогаш ко не обезличија, ко не продадоја, ко не разнебитија, и сега не ви е место да по социјалниве мрежи му покажвите на народот дека "ви се одврза папокот" од грижа за него.

Изборите завршија - циркусот не!

Лудоста продолжвит да царуват.
Ко ќе излезит овај текст, општата ситуација во МК ќе бидит (дај Боже да грешам) полоша. Ќе опитате, зш?!

Еф вака! Незнам да се изразвам со политички речник, ама кажано со народен, работава е никаква. И Едните и Другите имет шанса, а и желба да се на власт. За пуста фотеља, од мајка и татко се откажвет. За подобра позиција и деца запоставјет. За да клает некој денар (евро) в џеп, роднини и пријатели заборавјет. Еф, излегоја напазар. Кој од ниф ќе се вратит со домашни, а кој со странски производи?!

Народот?!! Уште победен!!! И во џеб и во душа. Баш е чудно како то државава да ја губиме, а сите сме патриоти! Сите до еден сме фејсбук-патриоти. И на сите очите ни се свртени во Бога. "Господе, дај ни да... Господе, помогни ни да... "

А Господ Бог е одамна заминат од МК.
И немислит да се врштат назат.
Не се врштат во Неверна Македонија.
И Тој е уморен од нас!

Му ги памтам зборојте на Бог-да-го-простит, Цане заботехничарот. Пред 30 години, а ко чера да беше. "... к'лнатија сме ние! Си го отруфме Кралот, и тој нè прок'лна. Зто ние аир не гледаме." Така зборвеше Цане, а ние тројца свирачи тогаш дојдени "од стари крај", се чудефме, шо му е на чоекоф??!!

Ама, гледате, Цане све беше во право!!!

Како иначе да се објаснит сего ова шо си го прајме еден на друг?

Сигурно сме Неверни Македонци!

ЖИВОТ

Денот уште не_почнал, а веќе е 6 поручек. С'мо шо почна неделата во Понеделникот, веќе е Петок. Така, еден месец помина. И годината е скоро при_крај. И... поминаја 40, 50, 60 години од нашиот живот.	шо ни се свиѓет. Да додајме бои во нашето сивило. Да се насмејме на оние животни ситници шо се мелем за душата. И на крај... да продолжиме да уживаме во времето шо ни е преостанато.	Не сфаќаме дека: ПОСЛЕ, кафето е ладно ПОСЛЕ, приоритетите се менвет ПОСЛЕ, годината завршвит ПОСЛЕ, здравјето ни е полошо ПОСЛЕ, децата порасвет ПОСЛЕ, родителите остарвет ПОСЛЕ, обекајната се заборавјет ПОСЛЕ, денот се претворвит во ноќ ПОСЛЕ, на животот му идат крај	Мојме да ја изгубиме нашата права љубоф и особата шо сме ја сакале. И тогаш, то појќе немојт да се вратит. Без обзир на нашето жалење заради то...
Свесни дека сме ги изгубиле родителите и пријателите. И... јасно ни е дека немат назат.	Да пробаме да го исклучиме "ПОСЛЕ" Ќе го напрам то... ПОСЛЕ! Ќе го речам то... ПОСЛЕ! Ќе размислам за то... ПОСЛЕ!	И ПОСЛЕ... ногу често ПОСЛЕ е прекасно.	Денес е погоден ден... Тој момент е "СЕГА"...
Ко така... Да пробаме максимално да го искористиме преостанатото време.	Ние све оставаме за ПОСЛЕ! Ко то "ПОСЛЕ" да е наше и ние располагаме со_него.	Така да... Не оставајте ништо за ПОСЛЕ, зто шо чекајки го ПОСЛЕ мојме да ги изгубиме најубајте моменти.	Не сме појќе во години кога мојме да си дозволиме да го одложвиме то шо требит да се напрајт овај момент!
Не_требит да се устручаваме да нажвиме занимации		Мојме да изгубиме пријател	(позајмен матерјал)

Аман веќе

Од ко почна ова с*ање, Ковид 19, шо и да отвориш на интернет полно е со бомбастични наслови, аналитичари, пророци, јасновидци, астролози, гатачки, бајачки, тарот-гатари и ... шо ти не!? И сите соговорници се стручњаци! Кој од кого!? Сите тие, и само тие знает. А сите го пофторвет истото пак истото. Ко папагали.

А порталите пак, го вртет то, истото та истото со надеж за некое "клик" појќе.

За да сфатиме шо (ни) се дешават не_требит да бидиме "стручњаци" и "експерти" ко горенаведените.

Аку смо логички размислиме, ќе сфатиме дека на светско ниво, финансиско-политичкиот систем шо го водет Глобалистиве, подолго време не функционираат.

Како не би го признале то, последниве 30-тина години тие имет пробано ногу пти да ја свалет кривицата на "то другото." Како досега ништо не им успеа, ова последново, Ковидоф, изгледа го потрефија.

Шо е..., дали е..., от кого е..., какоф е..., дали до толку е..., до_кога ќе е ... сето то настрна.

Факт е дека луѓево се разболвет. Некој "лесно го поминвит", некој потешко, а за некого е и фатален.

Како шо стојт работава, Глобалистиве си имет свои интереси, а Суверенистиве свои. Појќе - помалце, знајме и за едните и за другите. Прашање е под чива капа нас, како обични смртници би ни било пубо?

Аку Глобалистиве победет на следниве избори, "заради импактот од вирусов" ќе воведет една "обавезна ново - номална реалност". Ноф поредок.

Аку победет Суверенистиве, ќе имаме уште надеж за еден какоф - такоф по_нормален и по_релаксиран живот.

Во последно време Глобалистиве се доста обезличени, ама аку мислиме дека се слаби - се мамиме.

Јаки се тие! И финансиски и политички. И ги имат сегде. Инфилтрирани се во скоро сите држави. Делуват ко држава во држава. Години се то на непречено владеење и контрола.

Така да, све ќе се знајт после 4-ти Нов.

До_тогаш, а и после - Господ Бог со нас.



MICHAEL GEORGIEV

Partner, VP of Construction
& Real Estate

CONSTRUCTION, REAL ESTATE
INSURANCE & BONDING EXPERT

michaeltg@jdimi.com
647.501.2615

JONES DESLAURIERS

INSURANCE MANAGEMENT, INC.

NAVACORD



AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD
<http://www.vacdev.com>

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski



Join the VAC Dev Team!

An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во авио металската индустрија, лимарија, машинство и инженерство, планирање и други можности

VAC Developments Ltd careers

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time



CONTACT US FOR
MORE INFORMATION

2270 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856
E-mail: contact@vacdev.com



ROYAL LEPAGE
Meadowtowne Realty
Leading Brokerage Group and Operator

RENOVATE
LIST
SOLD
NedanRealEstate.ca

ROYAL LEPAGE
PRESIDENT'S
GOLD
2019-2020

The Nedan Team

647.333.9628

Vasko Nedanovski
Broker

We would like to share our sincere thanks to our clients, friends and family for putting their trust in our team with their business and referrals during this busy real estate market. It is our goal to make your transaction a safe and successful one!

SOLD AUGUST MILTON	SOLD AUGUST OAKVILLE	SOLD AUGUST BRAMPTON	SOLD JULY BURLINGTON
SOLD JUNE MISSISSAUGA	SOLD JUNE TORONTO	SOLD JUNE GEORGETOWN	SOLD JUNE MISSISSAUGA
SOLD APRIL GEORGETOWN	SOLD APRIL GEORGETOWN	SOLD FEBRUARY ACTON	SOLD JANUARY MILTON

We specialize in Buying/Selling your home, Mortgage approvals, New to Canada and if needed major or minor renovations to get your home ready for the market!
We are proud to be in the Top 10% of Royal LePage Agents in our Marketplace!!

Call Vasko Nedanovski @ 647.333.9628



Happy 97th Birthday James Saunders

after arriving in Canada, he adopted the anglicized version James. Something similar happened to his last name. The Greeks Hellenized his last name Sandrin into Sandras which was later anglicized in Canada to Saunders. On April 1, 1938, with his mother, brother Chris and sister Sally, James travelled by truck to Salonica, by train through Belgrade to Paris and from there by Steamship to the other side of the Atlantic Ocean, getting off at Halifax. From Halifax they continued by train to Union Station in Toronto, greeted by his father, who had emigrated to Canada in 1931.

In 1945 James married Dorothy and they have three children, Carol, Paul and Sophie.

James was very active in the Macedonian community. He was President of the Zhelevo Brotherhood Association from 1957 to 1959. Being a President of the most active Macedonian organization at the time, gave him the honour to be chosen the first chairman of the committee for the newly proposed "United Macedonian Canadian Committee", which in 1959 became the "United Macedonians Organization of Canada".

James was the first President of the "United Macedonians" and very active later in the organizing committee for building the Macedonian



Orthodox Church, St. Clement of Ohrid, which was the first Macedonian church in Toronto and Canada. In 1974-75 James was again chosen for President of the "United Macedonians" and still finds time and energy to appear at our Organization's functions.

We owe many thanks to your leadership and vow to continue your legacy. Happy 97th Birthday James and all the best.



Среќен 97-ми роденден Џејмс Сандерс

12 јули, 2020 година - Торонто: Организацијата Обединети Македонци му посакува најдобри желби на нашиот прв претседател Џејмс Сандерс, по повод неговиот 97-ми роденден. Среќен

мето Сандрин во Сандрас, кое подоцна во Канада е англизирано во Сандерс. На 1 април, 1938 година, со неговата мајка, братот Крис и сестрата Сали,

кедонската заедница. Тој беше претседател на Желевското спомагателно здружението од 1957 до 1959 година. Да се биде

црква, Свети Климент Охридски, што беше првата македонска црква во Торонто и Канада. Во 1974-75 година, Џејмс повторно





Канадско-Македонското Историскио Друштво упатува честитки по повод 97-от роденден на Џејмс Сандерс, поклонувајќи се на неговото патриотско историско дело кое како факел свети и останува во незаборав за Македонците во Канада.

За многу години голем Македонецу!

роденден Џејмс и се надеваме дека ќе прославубаш уште многу години.

Џејмс Сандерс (син на Спирос и Софија Сандрин), е роден на 12 јули 1923 година во селото Желево, Леринско, Македонија. Неговото првобитно име е Мито (по неговиот прадедо Димитар), но подоцна, откако пристигна во Канада, ја усвои англизираната верзија Џејмс. Нешто слично се случи и со неговото презиме. Грците го елинизирале прези-

Џејмс патувал со камион до Солун, со воз преку Белград до Париз и од таму со Параход до другата страна на Атлантскиот океан, пристигнале во Халифакс. Од Халифакс тие продолжиле со воз до „Јунион станицата“ во Торонто, пречекани од неговиот татко, кој емигрирал во Канада во 1931 година. Во 1945 година, Џејмс се оженил со Дорти и тие имаат три деца, Керол, Пол и Софи. Џејмс беше многу активен во ма-

претседател на најактивната македонска организација во тоа време, му ја даде честа да биде избран за прв претседател на одборот за ново предложениот „Обединет македонско канадски одбор“, која во 1959 година постана „Организација Обединети Македонци во Канада“. Џејмс беше првиот претседател на „Обединети Македонци“ и многу активен подоцна во организациониот одбор за изградба на Македонската православна

беше избран за претседател на „Обединетите Македонци“ и сè уште наоѓа време и енергија да се појави на настаните на нашата организација. Ние сме многу должни на твоето раководство и ветуваме дека ќе го продолжиме твоето наследство. Среќен 97-ми роденден Џејмс и се најдобро.

(На Ваше барање веста е повторена од јулскиот број)



VIC DEJANOVIC

SALES REPRESENTATIVE

- top -

5

INDIVIDUAL
2019

#1

BOWMANVILLE
2019

PLATINUM

CLUB
2019

- top -

2%

2019 UNITS SOLD
RESIDENTIAL
TREE





Born and raised in Skopje Macedonia, Vic Dejanovic takes pride in offering exceptional service and affordable commission packages exclusively for the Macedonian Community. Vic's award winning service has brought him great success and has put him on a level above the rest.

Servicing East Toronto, Durham Region, Northumberland County, Peterborough, and Kawartha lakes. Call for free home evaluation and see what Vic has to offer you!

RE/MAX

ROUGE

RIVER REALTY LTD BROKERAGE

INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

vic@remaxrougeriver.com

t: 416.835.3341

www.sellwithvic.com

Низ деновите со пандемијата и без традиционалниот илинденски пикник

Радмила Шекеринска не сака да биде амбасадор во САД, се токми да биде претседател на македонското Собрание



Радмила Шеќеринска

Претседателот Стево Пендаровски на Шекеринска и’ понудил амбасадорско место во САД но таа го одбила, известува ТВ Алфа. Според извори во СДСМ таа се токми да биде претседател Собранието на местото на Талат Џафери, но неизвесно е каков став ќе има коалицискиот партнер Беса. Министерката за одбрана овие денови е под критика на јавноста откако не се појави на шествувањето на македонските војници на Карпалак, а пред неколку месеци се сликаше под знамето на УЧК. Ете, тоа зборува за тоа какви луѓе денес раководат со нашата татковина. Толку.



Зоран Заев

Што зборуваше Заев за двојазичните униформи
Кога во март 2017 година претседателот на СДСМ Зоран Заев ја претставуваше програмата на идната влада предводена од СДСМ, категорично тврдеше дека двојазични банкноти и двојазични униформи мема да има. Одговарајќи на новинарски прашања, Заев рече дека не бегаат од дебатата за сите прашања, но дека според експертите кои ги консултирал, воведување двојазичност на банкнотите и на униформите на Армијата е противуставно. Претходно, лидерот на СДСМ рече дека програмата на идната влада ќе се темели

исклучиво на Уставот на Република Македонија и во интерес на нејзината унитарност. За потсетување, денес министерот за внатрешни работи Агим Нухиу на Фејсбук објави дека се потпишани подзаконските акти за воведување на полициски униформи на кои покрај македонскиот јазик ќе биде испишан и албанскиот јазик на симболите. (Република) Новинарите никако да запамтат едно нешто: Тоа што Зоранчо Заев ќе го рече денес не важи утре, а како ќе важи неговото речено од пред три години? Тој покрај се’ друго што има речено дека нема да направи, а го направи, ќе ве потсетам на неговата изјава дека дедому, таткому, тој и децата се Македонци и ништо друго, а сега тој и сите ние не сме Македонци туку граѓани на Северна Македонија. Албанците си остааа Албанци, Рурците Турци, Власите, Србите, Ромите...

Коронавирусот угинова во вода на собна температура за 72 часа, а врелата вода го истребува вирусот, велат руски експерти

Експерти од рускиот државен истражувачки центар за вирусологија и биотехнологија “Вектор” спровела истражување за можноста коронавирусот да живее во вода. Околу 99,9 проценти од неговите честички умираат на собна температура на водата за 72 часа – соопшти прес-службата на Федералната влада за надзор и заштита на правата на потрошувачите и благосостојбата на човекот. Како што пренесува руската агенција ТАСС, докажано е дека вирусот не се размножува во дехлорирана и солена вода, но може да се зачува. Времето на деактивирање на новиот коронавирус директно зависи од температурата на водата. Во вода на собна температура 90 отсто од вирусот Ковид 19 угинува во рок од 24 часа, а 99,9 отсто во рок од 72 часа, се наведува во соопштението. Врелата вода доведува до негова целосна деконтаминација и истребување, додека во хлорираната вода коронавирусот целосно

ја губи одржливоста. – Како што температурата на водата се зголемува, бројот на одржливи честички на вирусот значително се намалува – се додава во соопштението. (Плусинфо)



милиони евра од Европската унија

Европската комисија (ЕК), во име на ЕУ од денеска договори Меморандум за разбирање (МЗР) за програми за макрофинансиска помош (МФП) со осум партнери. Договорите се дел од пакетот за МФП од три милијарди евра за десет земји кои се во процесот на проширување и земји од соседството, со цел да им се помогне да го ограничат економскиот колапс од пандемијата со коронавирусот. За Северна Македонија условите на политиките за нивната програма за МФП од 160 милиони евра се однесуваат на зајакнување на фискалното управување и транспарентноста, борбата против корупцијата, подобрување на супервизијата на финансискиот сектор, подобрување на деловното опкружување и справување со невработеноста кај младите. Тековната и брза имплементација на овие програми, стои во соопштението од ЕК, е важен показател на солидарноста на ЕУ со овие земји во време на криза од претходно невидене размери. – Меморандумите за разбирање со Албанија, Грција, Јордан, Косово, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија и Украина се веќе договорени. Исто така, овие документи се официјално потпишани со четири од нив: Косово, Молдавија, Северна Македонија и Украина. Во тек се преговорите за МЗР со преостанатите две земји – Босна и Херцеговина и Тунис, се наведува во соопштението. (Вести. мк) Добра вест од Европската унија. Не е голема помош, па сепак е помош. Ниту

капка пот од Македонија за овие пари, само да не завршат во џебовите на неколкумина од власта.

Заев му се извини на уредникот на Инфомакс

По испадот во Собранието на Република Македонија во кој упати низа навреди и неточни обвинувања кон Инфомакс, Зоран Заев покажа доблест. Тој на Фејсбук иако не се извини директно, покажа каење за своето однесување кон новинарите и кон нашиот медиум кое нашата редакција го прифати



како извинување. – Добив реакции од различни страни од новинарската фел за изборот на зборови и начинот на комуникација со дел од новинарите во Собранието после конститутивната седница. Ги прифаќам забелешкит на ЗНМ и фелата и во рамена на мислења со нив веќе укажав дека сите треба да се потрудиме за подобра комуникација во иднина и дека немам никаква намера да влијаам врз работата на медиумите и новинарите. Секој пред јавноста е одговорен за своите постапки, а сите имаме обврска секојдневно и здружено да работиме на оневозможување на ширењето на лажните вести, на запирање на клеветите, навредите и нападите врз која било индивидуа, вклучително и врз медиумските работници, напиша Зоран Заев на Фејсбук. (Инфомакс)

Тоа што го рече Зоранчо Заев во извинувањето, ако воопшто е извинување, тоа важеше за тој ден, не за наредните. Човечето има слаба меморија. Бранко Героски, “суетниот новинар” уште очекува извинување од него. И многу други новинари и не само новинар.

Тоа што го рече Зоранчо Заев во извинувањето, ако воопшто е извинување, тоа важеше за тој ден, не за наредните. Човечето има слаба меморија. Бранко Героски, “суетниот новинар” уште очекува извинување од него. И многу други новинари и не само новинар.

Тамара уште бара оправдување за грешката!

И не било само тогаш и еднаш Тамара Тодевска и по една година од тој 4 јули кога на прием во американската амбасада погрешно

ја интерпретираше македонската химна вели дека се работи за грешка.

– Јас бев убедена дека химната ја знам, а уствари не сум ја знаела. И два пати претходно сум ја пеела и исто сум ја



Тамара Тодевска

згрешила. Излегов и си пеам од срце и душа, но со текстови сум скарана, па и со свои. Се надевам дека со тек на време народот ќе разбере дека било ненамерна грешка, изјави Тамара за “Репортер”. Тамара, не се секирај, веќе ти е заборавено. Секој што работи па дури и пее, греши. Продолжи да си пееш. Ние сме христијани, а христијаните грешките ги простуваат, намерни или ненамерни

Министерката Нина Ангелевска ЈА ИСКОРИСТИЛА ФУНКЦИЈАТА ЗА ЛИЧЕН ИНТЕРЕС

Бранимир Јовановиќ, поранешниот советник на экс-министерот за финансии Драган Тевдовски, објави свој Фејсбук статус за случајот со одзамањето на лиценцата за работа на Еуростандард банка во кој тврди дека Нина Ангелевска доколку



знаела дека на банката и’ следува затворање, требало да даде “лична жртва”, односно да сочувствува со ширките граѓански маси и да не го повлекува депозитот. Министерката за финансии претходно демантираше дека по сознание, дека и’ престои стечај на Еуростандард, го повлекла личниот депозит. Според анкетните листови на Комисијата за спречување на корупција, таа поголемиот дел го повлекла во јануари, а во јуни ги повлекла и преостанатите сто илјади

евра на два месеци пред одлуката на Народна банка. “Доколку знаела, не смеела да го направи тоа. Не само таа, туку било кој дру државен функционер. Тоа е искористување на службената положба за остварување на личен интерес, што е дефиниција за корупција“, пишува Бранимир Јовановиќ. Инаку, ваквата одлука на министерката за финансии е и законски казнива поради фактот дека е извршена злоупотреба на функцијата при што со пристап до доверливи информации се стекнала со добивка, односно одбегнала штета за себе која настанала за сите други штедачи во Еуростандард банка. Ништо ново. Многумина од нас се сеќаваат на битолската ТАТ штедилница. Ова е само реприза. Мене ме изненади само постоењето на Комисија за спречување корупција! Да не нешто членовите на Комисијата се во спрега со корупционерите? Колку корупциски дела спречила оваа комисија од нејзиното постоење. Што направи со Катица Јанева и компанијата?

Замислете претседателот на Франција или Германија во говор кон нацијата ниту еднаш да не го спомене името на својата држава!

Замислете претседателот на Франција или Германија во говор кон нацијата ниту еднаш да не го спомене името на својата држава Франс или Дојчланд, реагира актерот Сашо Тасевски по вчерашното обрашање на претседателот Стево Пендаровски по повод Илинден. Да го прашам нашиов: Дома ако детето те праша: А бе тато чиј претседател си, ти му велиш, онака гласно: На нашата земја бе сине! Или можеби му шепнуваш: На Македонија сум, ама не збори гласно на улица да не те чујат од НАТО, па да не сум веќе претседател“, ломентира Тасевски. (Република.мк) Мислам дека се плашеше Пендаровски да рече Македонија. Па нели Илинден, Македонија, Гоце Делчев се едно та исто, а Пендаровски нема ништо заедничко со тоа!

Подготвил
Танас Јовановски

BASK REALTY
Inc., Brokerage

Pay only
3.25%
commission
when you
sell your home!



**Bask Realty Inc.,
Brokerage**

***When you list your home with Boris Dimovski, Broker of Record,
pay only 3.25% commission.***

That is correct only 3.25% commission!

***At Bask Realty, we will sell your home for top \$\$ yet you will save
thousands of dollars when you pay only 3.25% commission!***

When it comes to your next move, we want you to experience the difference exceptional real estate service can make.

When you list your home with Bask Realty Inc., Brokerage you will receive the following:


- Advertising On Toronto Regional Real Estate Board
- Advertising On Bask Realty Inc., Brokerage Website
- Advertising On Realtor.ca
- Advertising On Real Estate Websites That Subscribe To Data Distribution Facility
- Offer 2.5% Commission To The Buying Agent Out Of The 3.25% Commission
- Social Media Advertising
- Electric Lock Box For Easy Showings And Added Security
- For Sale Sign On Property
- Photos Of Your Property
- Interactive 3D Virtual Tour
- Review All Offers And Documents
- Negotiate Best Selling Price And Terms And So Much More!

***We Are Offering A Free Market Evaluation Of Your Home, With NO OBLIGATION Necessary.
Contact **Boris Dimovski**, Broker of Record For More Information Today!***



Office: 647-930-1521
Cellphone: 416-854-1418
info@baskrealty.com
www.baskrealty.com





The Executive and Staff of Carpenters and allied Workers Local 27 -
would like to wish our members and their families a wonderful
Labour Day.

BUILDING A BETTER FUTURE

222 Rowntree Dairy Rd Woodbridge, Ontario, L4L 9T2
T: 905-652-4140 F: 905-652-4139
www.carpenterslocal27.ca



Memorial Galleries Inc.

Monument Factory Outlet

ABOUT US

Memorial Galleries Inc. specializes in monuments and memorials, including grave markers and cremation urns with over 20 years of experience. Memorial Galleries has large inventory of beautiful natural granite monuments from traditional to modern monuments designs in many different colors.



Memorial Galleries Inc. Monument Factory Outlet

- Custom Design
- Markers
- Etching
- Repainting
- Final Date
- Cemetery lettering



OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca
Tel. +1 416-759-0293
Fax. +1 416-759-522

BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM
Sunday by appointment.

Huge inventory for customer selection



2020 СЕПТЕМВРИ 30 дена				2020 СЕПТЕМВРИ 30 дена			
Д	нов	стар	ГРОЗДОБЕР	Д	нов	стар	ГРОЗДОБЕР
В	1	19	Св. мч. Андреј Стратилат; преп. Теофан Македонски	В	1	19	Св. мч. Андреј Стратилат; преп. Теофан Македонски
С	2	20	Св. пр. Самуил; св. мч-ци Севир, Мемнон и др.	С	2	20	Св. пр. Самуил; св. мч-ци Севир, Мемнон и др.
Ч	3	21	Св. ап. Тадеј; св. мч-ца Васа Солунска; преп. Аврамиј	Ч	3	21	Св. ап. Тадеј; св. мч-ца Васа Солунска; преп. Аврамиј
П	4	22	Св. мч-ци Агатоник, Зотик, Зинон и др.; св. мч-чка Антуса	П	4	22	Св. мч-ци Агатоник, Зотик, Зинон и др.; св. мч-чка Антуса
С	5	23	Оддание на Успение; св. Иринеј Лионски; св. Виктор	С	5	23	Оддание на Успение; св. Иринеј Лионски; св. Виктор
Недела 13. по Педесетница, Гл. 4; Ев. В. 2; на Литургија Апостол 1 Кор (16, 13-24); Ев. Мт 87 (21, 33-42)				Недела 13. по Педесетница, Гл. 4; Ев. В. 2; на Литургија Апостол 1 Кор (16, 13-24); Ев. Мт 87 (21, 33-42)			
Н	6	24	Св. свешт-мч. Евтихиј; св. мч. Татион; св. мч-чка Сира	Н	6	24	Св. свешт-мч. Евтихиј; св. мч. Татион; св. мч-чка Сира
П	7	25	Пренес. на моштите на св. ап. Вартоломеј; св. ап. Тит	П	7	25	Пренес. на моштите на св. ап. Вартоломеј; св. ап. Тит
В	8	26	Св. мч-ци Адријан и Наталија; (Празник на Р.Македонија)	В	8	26	Св. мч-ци Адријан и Наталија; (Празник на Р.Македонија)
С	9	27	† Преп. Пимен Велики; св. мч. Фануриј	С	9	27	† Преп. Пимен Велики; св. мч. Фануриј
Ч	10	28	Преп. Мојсеј Мурин; св. Сава Крипецки; пророчица Ана	Ч	10	28	Преп. Мојсеј Мурин; св. Сава Крипецки; пророчица Ана
П	11	29	Отсекување на главата на св. Јован Крстител (пост)	П	11	29	Отсекување на главата на св. Јован Крстител (пост)
С	12	30	Преп. Христофор Римјанин; преп. Фантин Солунски	С	12	30	Преп. Христофор Римјанин; преп. Фантин Солунски
Недела 14. по Педесетница, Гл. 5; Ев. В. 3; на Литургија Апостол 2 Кор (1, 21-2,4); Ев. Мт 89 (22, 1-14)				Недела 14. по Педесетница, Гл. 5; Ев. В. 3; на Литургија Апостол 2 Кор (1, 21-2,4); Ев. Мт 89 (22, 1-14)			
Н	13	31	Полож. појас на Пресв. Богородица; св. Кипријан Картаг.	Н	13	31	Полож. појас на Пресв. Богородица; св. Кипријан Картаг.
П	14	1	Св. Симеон Столпник; прав. Исус Навин; Црков. Н. година	П	14	1	Св. Симеон Столпник; прав. Исус Навин; Црков. Н. година
В	15	2	Св. мч. Мамант; св. Јован Постник; прав. Елеазар	В	15	2	Св. мч. Мамант; св. Јован Постник; прав. Елеазар
С	16	3	Св. свешт-мч. Антим Никоидиски; св. мч-чка Василиса	С	16	3	Св. свешт-мч. Антим Никоидиски; св. мч-чка Василиса
Ч	17	4	Св. свешт-мч. Вавил; пророк и боговидец Мојсеј	Ч	17	4	Св. свешт-мч. Вавил; пророк и боговидец Мојсеј
П	18	5	Св. пр. Захариј и праведна Елисавета	П	18	5	Св. пр. Захариј и праведна Елисавета
С	19	6	Спомен чуда на св. арх. Михаил; св. мч. Евдоксиј и др.	С	19	6	Спомен чуда на св. арх. Михаил; св. мч. Евдоксиј и др.
Недела 15. по Педесетница, Гл. 6; Ев. В. 4; на Литургија Апостол 2 Кор (4, 6-15); Ев. Мт 92 (22, 35-46)				Недела 15. по Педесетница, Гл. 6; Ев. В. 4; на Литургија Апостол 2 Кор (4, 6-15); Ев. Мт 92 (22, 35-46)			
Н	20	7	Прет. на Рожд. на Пресв. Богородица; преп. Касијана	Н	20	7	Прет. на Рожд. на Пресв. Богородица; преп. Касијана
П	21	8	Рождество на Пресвета Богородица – Мала Богородица	П	21	8	Рождество на Пресвета Богородица – Мала Богородица
В	22	9	Св. прав. богоотци Јоаким и Ана	В	22	9	Св. прав. богоотци Јоаким и Ана
С	23	10	Св. мч-чки Минодора, Митродора и Нимфодора	С	23	10	Св. мч-чки Минодора, Митродора и Нимфодора
Ч	24	11	Преп. Теодора Александриска; преп. Силуан Атонски	Ч	24	11	Преп. Теодора Александриска; преп. Силуан Атонски
П	25	12	Одд. Рожд. на Пресв. Богородица; св. свешт-мч. Автоном	П	25	12	Одд. Рожд. на Пресв. Богородица; св. свешт-мч. Автоном
С	26	13	Претпраз. на Крстовден; св. свешт-мч. Корнилиј Стотник	С	26	13	Претпраз. на Крстовден; св. свешт-мч. Корнилиј Стотник
Недела 16. по Педесетница (Воздвижение), Ев. Јн 12, 28-36; на Литургија Апостол 1 Кор (1, 18-24); Ев. Јн 60 (19, 16-26)				Недела 16. по Педесетница (Воздвижение), Ев. Јн 12, 28-36; на Литургија Апостол 1 Кор (1, 18-24); Ев. Јн 60 (19, 16-26)			
Н	27	14	Воздвижение на Чесниот Крст – Крстовден (пост)	Н	27	14	Воздвижение на Чесниот Крст – Крстовден (пост)
П	28	15	† Св. вмч. Никита; преп. Филотеј	П	28	15	† Св. вмч. Никита; преп. Филотеј
В	29	16	Св. вмч-чка Ефимија; преп. Доротеј; св. Људмила Чешка	В	29	16	Св. вмч-чка Ефимија; преп. Доротеј; св. Људмила Чешка
С	30	17	† Св. мч-чки Вера, Надеж и Љубов и мајка им Софија	С	30	17	† Св. мч-чки Вера, Надеж и Љубов и мајка им Софија

Вие и Вашето здравје

Имунитетот и неговата улога во одбраната на организмот од вирусните инфекции



Dr.Valentina Peeva
MD,MSc, FRCPC
Associate Professor
Internal Medicine Specialist

Есента е на прагот, а со тоа се' почесто се наметнува прашањето: дали сезонскиот грип ќе ја влоши постоечката пандемија предизвикувајќи т.н. втор бран. За да може подетално да се објасни како сами можеме да допринесеме во одбраната на нашиот организам од можните инфекции, би започнала со фактот дека и предизвикувачот на сегашната пандемија и предизвикувачот на грипот спаѓаат во групата на вируси. Предизвикувачот на пандемијата, подобро познат како COVID-19 припаѓа во групата на Согопа вируси, а предизвикувачот на грипот во групата на Influenza вируси. Тоа го наметнува прашањето: што е вирус? Вирус е микроорганизам кој може да опстане само во жива клетка.

Постојат различни начини на пренесување на вирусните инфекции. И COVID-19 и вирусот на грипот предизвикуваат респираторни инфекции и се пренесуваат преку зборување и кашлање. Со оглед на начинот на пренесување, логично се наметнува одговорот дека еден од основните начини да се заштитиме од двата вируса е со избегнување на можноста за пренесување на аеро-капковата инфекција.

Иако во условите на пандемија секојдневно се потенцираат превентивните мерки за спречување на ширење на инфекцијата, јас овде повторно ќе ги потенцирам истите: задолжително носење на маска, избегнување собирање во големи групи, дезинфицирање на заедничките употребливи површини и внимателно миење

на рацете од по 20 секунди.

Покрај овие превентивни мерки ќе се осврнам и на нешто многу значајно за здравјето на секој од нас, а посебно во борбата против вирусите - нашиот имунитет.

Имунитет е природна способност на организмот да се бори и брани од разните напаѓачи како што се микроорганизмите (бактерии, вируси и габички) и токсини кои се основните причинители за различни заболувања. Имунолошкиот систем е збир на клетки и молекули во организмот, кои ја обавуваат функцијата на одбрана на организмот. Имунитетот има примарно значење во одбраната од вирусните инфекции. Секој од нас има различен имунитет кој зависи од многу фактори. Во основа имунитетот се дели на вроден и стекнат.

Вродениот имунитет е оној кој го имаме од самото раѓање. Стекнатиот имунитет може да биде: активен и пасивен според начинот на кој е добиен. Активниот се дели на природен кој е стекнат како резултат на преболување на одредено заболување (на пример сипаници) и вештачки кој е стекнат со вакцинација. Пасивниот имунитет се стекнува преку трансфер на антитела (одбрамбени честички) и е краткотраен (неколку месеци). Пасивниот имунитет се дели на: природен и вештачки.

Пасивниот природен имунитет се пренесува за време на бременоста од мајката на фетусот преку плацентата и на новороденчето преку мајчино млеко. Пасивниот вештачки имунитет се добива со внесување на антитела кон одреден патоген или токсин во организмот.

Наследните фактори и начинот на живот во голема мерка утврдуваат колку ќе биде силен нашиот имунолошки систем. Нарушениот и/или ослабен имунитет го прави организмот

подложен на зголемен ризик кон инфекции и е основа за многу заболувања. Причината е што тогаш клетките не можат доволно брзо да продуцираат антитела овозможувајќи им на микроорганизмите да се размножуваат побргу што доведува до заболување на организмот.

Малите промени во секојдневните навики можат да помогнат да се зајакне имунитетот и да се подобри здравјето. Тоа може да се постигне преку: исхраната, физичката активност и соодветно справување со стресот.

Разновидната и урамнотежена исхрана има примарна улога во подобрување на имунитетот. Основно е да се избегнува брза и индустриски произведена храна, бидејќи таа нема речиси никаква хранлива вредност.

Антиоксидантите се едни од најважните елементи во исхраната кои го подобруваат имунитетот. Тие ги штитат клетките од слободните радикали, кои ги оштетуваат ДНК и останатите важни делови од клетките.

Антиоксидантите се соединенија кои може да се најдат во свежото овошје и зеленчукот како што се: боровинки, авокадо, јаболко, шипка, киви, калинка, зелено листен зеленчук (зелка, спанаќ, прокељ, брокула, карфиол), како и лук, кромид, цвекло, домати, пиперки, аспарегус и сладок компир. Тие поседуваат субстанции биофлавоноиди кои ги зајакнуваат ѕидовите на крвните садови и ја зго-

лемуваат отпорноста на организмот. Витаминот Ц и Е се едни од многуте потентни антиоксиданси.

Храна богата со витамин Ц како аргуми (цитрони, портокал, лимон) и броколи е есенцијална, бидејќи витаминот Ц е неопходен за работата на делови од клетката т.н. макрофаги, кои со своите ензими ги разградуваат и исфрлаат од организмот штетните честички. Храна богата со витамин Е која ја има во житариците е исто така потентен антиоксидант и ги штити клетките од слободните радикали.

Бројните студии укажуваат на фактот дека секојдневната физичка активност значително го намалува ризикот од бо-

лести преку зајакнување на имунитетот. Истата помага за добар раст и развој на децата, но е неопходна и за возрасните. Таа дава енергија, го намалува стресот, не прави физички, но и психолошки појаки и обезбедува поголема физичка независност во понапредната возраст. Да се биде физички активен значи да се вложи во своето здравје и својата иднина преку дневни активности што не' прават среќни. Тие не се исти за секој од нас, но треба да одбереме



она што токму нам ни одговара и да го практикуваме секојдневно. Тоа може да биде: прошетка во природа, возење велосипед, пливање, играње тенис, голф итн. Препораките за возрасните, вклучувајќи ги и лицата над 65 години

се дека треба да практикуваат минимум 150 минути средна до брза физичка активност во текот на неделата.

СТРЕС И НЕГОВА ПРЕВЕНЦИЈА

Стресот е одговор на организмот на ситуација која личоста ја доживува како загрозувачка по својот телесен и психички интегритет. Кога е под стрес организмот се припрема со брза реакција за заштита која се манифестира со покачување на срцевата акција, забрзано дишење, покачување на крвниот притисок и други пропратни реакции.

Поради нарушувањето

на рамнотежата во телесните функции кога организмот е под стрес, тој мора да прави додатни напори за да ја поврати рамнотежата. Честата изложеност на стресови го исцрпува организмот, го нарушува имунитетот и го прави подложен на болести. Иако не можеме да делуваме на причините за стрес, можеме да делуваме како да се соочиме со него.

Покрај здравата исхрана и редовната физичка активност, неопходно е прекинување или намалување на внесот на никотин, кафеин, алкохол и шеќери; доволно време за одмор, добар сон, јога, медитација и ако е потребно прекинување на активности кои не се неопходни, а причинуваат оптеретување.

Земајќи го во предвид погоре кажаното би сумирала дека секој дел

од нашето тело, вклучувајќи го и имунолошкиот систем, подобро функционира кога е заштитен од надворешните штетни фактори и поддржан со здрави животни навики.

Со придржување кон здравиот начин на живот го зајакнуваме нашиот имунитет, вложуваме во нашето здравје и го правиме она што е неопходно за да го намалиме ризикот од грипот и другите вирусни инфекции.



ИСХРАНА

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ



АВТОР: НИКОЛА ПЕТКОВСКИ



ГРАД ВО РУСИЈА	О	СРЕДНО-ВЕКОВЕН АРАПСКИ ЛЕКАР (ИБН ЗАХР)	ТАТАР ЛИНДА ЕВАНС	Т	ПИСАТЕ-ЛОТ ДОЛГ СТИЛ ВО АРХИТЕК-ТУРАТА	К	ЕКС УК-РАИНСКИ ШАХИСТ ЕФИМ	СВЕЧЕНА ПЕСНА (МН.)	ЦРТА, ЦРТИЧКА	Д	АМЕРИ-КАНСКА ВАЛУТА АФИР-МАЦИЈА	ИМАГИ-НАРЕН БРОЈ	ИЗРАЗИТО ЦРВЕНА СКАРЛЕТ-НА БОЈА	ГОЛЕМА, НЕОТРОВ-НА ЗМИЈА
ВЕРСКИ ПРАЗНИК, РОЖДЕСТВО НА БО-ГОРОДИЦА														
МПС ОД ЕЈЏЕКС (ЈУБИЛЕЈ ВО СЕП-ТЕМВРИ)												ИНДИУМ СРЕДСТВО ЗА НАРКОЗА		
БИЛЈАРД-СКИ СТАП, ТАК			ОРУ. СЛИ-КАР СТОЛАН ЕКС ЈУ ФУДБАЛЕР АЛЕКСАНД.								РАПЕРКА-ТА ВЕКО АМЕРИ-КАНСКИ ТЕНИСЕР			
МПС, ДО-МАКИН НА ЦРКОВЕН НАРОДЕН СОБИР	С	С	МПС ОД МАРКАМ (ФЕСТИВАЛ ВО СЕП-ТЕМВРИ)	РЕКА ВО ИТАЛИЈА ИСТОК	Н			КУС, НЕ-ДОВОЛНО ДОЛГ ЕЛЕКТРОН						
ИСТИ БУКВИ			ЗБОР СО КОЈ СЕ ПОВИКУВА КАЗАН				ЛОША МИРОЗБА, СМРДЕА			АТМО-СФЕРСКИ ПРОСТОР, СВОД НАД ЗЕМЈАТА				
"ЕВРОПСКА ЕКОНОМ. КОМИСИЈА" ОД ТОЈ МОМЕНТ				"ОРГАНИЗА-ЦИЈА на ОБЕДИНЕ-ТИ НАЦИИ" НЕОБЛЕЧЕН						ВИД ДРВО МЕРКА ЗА ЗЕМЈИШТЕ				
О						УТРИНСКИ АТМО-СФЕРСКИ ТАЛОГ				А		РЕНЕ ДЕКАРТ ВИД РИБА		
ФУДБА-ЛЕРОТ КАРАНКА					РЕОМИР БРАЗИЛ-СКИ ФУД-БАЛЕР					ЕКС АМЕ-РИКАНСКИ ТЕНИСЕР АРТУР			АМПЕР ПОБЕДА ВО ШАХОТ	
А				АРТИСТКА-ТА ДЕРЕК МУЗИЧКИ ИНСТРУМ. (БЕЏО)						"АТМО-СФЕРА"				МУЗИЧКИ УМЕТНИК ОД КАНАДА
ГАМАЛ НАСЕР МАСЛО (АНГЛ.)				ГНЕВ, ЛУТИНА ПАЛАТА НА СУЛ-ТАН (МН.)						ЕДЕН ОД МАРИЈАН-СКИТЕ ОСТ-РОВИ ВО ПАЦИФИКОТ				
ГУСТАВ МАЛЕР СФАКАЊЕ, РАЗБИ-РАЊЕ			ЛЕГЕНД, АРАПСКА КРАЛИЦА ВОЈНИЧКИ КАПУТ				"БЕЛГРАД-СКИ СПОРТ-СКИ КЛУБ"	СПОГОД-БЕН СВРЗНИК	ГОЛЕМ СПОМЕНИК РЕДОК (ЛАГ.)	М	ВДЛАНА-ТИНА ВО СИД ЗА СТАВАЊЕ ПРЕДМЕТИ	СПИСИ, ДО-КУМЕНТИ ЕЗЕРО ВО ФИНСКА (ИНАРИ)		
П					КЕРКА НА БАРОН ОСМЈУМ								РАДИУС ПЕНЗИО-НЕРСКИ КЛУБ ОД ТОРОНТО	
А												ГАРИ КУПЕР НЕУТРОН		
ИТАЛИ-ЈАНСКИ ДИРИГЕНТ ЖЕЛНА ЗА РАБОТА				ШУМСКО ОВОШЈЕ ВО ВИД НА КРУША							"НАРОДНО-ОСЛОБОД. ОДБОР" СТАР СЛОВЕН			
ПОСТАР БРАЗИЛ-СКИ ФУД-БАЛЕР							НАРОДНА ХЕРОИНА ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА					ЦИРИЛ ВЕЛЕТИЧ ПЕЈАЧКАТА ПАРТОН		
"ИСТОК - ЈУГО - ИСТОК"				ЗАТВОР			ЕЛЕКТРИ-ЦИТЕТ		ЕКС ГЕРМ. ЛУТИВАЧКА КОРНЕЛИЈА МЕРКА ЗА ДОЛЖ. (МН.)					
ФРАНЦУСКИ ПИСАТЕЛ ТРИСТАН ЛИЧНА ЗАМЕНКА							НИКОЛА МАТИ-НОСКИ			ТОДОР НАГАЛЕНО ПЕЈАЧОТ И АРТИСТ ЕНКА				
Ј			ПОНД ИЗРАБО-ТУВАЧ НА КОРИТА				С				ДВИЖЕЊЕ НИЗ ВОЗ-ДУХОТ ПОЧИТ, РЕСПЕКТ			
СУФИКС: МИСЛЕЊЕ ОПИС, ТВОРБА							ВИД ТАНЦОВ ЧЕКОР	ОСТРИЛО АНТИЧКО-ТО ИМЕ ЗА КРАТОВО						
Д			РЕКА ШТО ТЕЧЕ НИЗ ШТИП	ПОСЛЕ ТОА, ПОТОА	ЖЕНСКО ИМЕ, (ЕЛИЦА)	ОБЛАСТ ВО ФРАН-ЦИЈА	МОРАЛ СРЕБРО (АРГЕНТУМ)	Е	НАШ ДРА-МАТУРГ РИСТО ГРАД ВО ЈАПОНИЈА			ЧАРЛС СИЛСФИЛД ЛИЧНА ЗАМЕНКА		
ОРГАНИ-ЗАТОРИ НА ТУРИСТИЧКИ ПА-ТУВАЊА											СИТУА-ЦИЈА, ПО-ЛОЖБА СИМЕНС			
О										ПЕЈАЧОТ ВОНДЕР				
НАУКА ЗА ПТИЦИТЕ ВОСПАЛЕ-ЊЕ НА КОСКИТЕ							ДЕЛ ОД ЗГРАДА, ЕТАЖ РУТЕНИУМ							
ШТУКАЊЕ, ОЛЦКАЊЕ					ТЕНКИ КИЛИМИ ИТАЛИЈА									
ВИД ИТА-ЛИЈАНСКИ ДЕСЕРТ								ПРВАК, ШАМПИОН						



РЕШЕНИЕ: ЛАГАДИН, АФИНИТЕТ, ИЛИК, НАСЛОВИ, АНЕ, АГА, РОДИТЕЛИ, СНЕГ, ОХРИД, ЛАКИ, МЕТА, КРИОЛИТ, СПИКЕРИ, А, КОСМОС ТРАВЕЛ, Е, ДИВЕРС, ОБЛАСТ, ИТАЛИОТИ, РУМБА, ЛИНСТЕР, И, ОБИЛНО, САНС, ЕК, ТУФИТ, ОПА, ИГ, ГОЛ, РАДИКА, НИЧЕ, ИЛ, ЖИНОЛА, СКОК, КУКЛА, ОВ, НИКАНОР, МАРКОВИ КУЛИ, ЛАГАДИН, АФИНИТЕТ, ИЛИК, НАСЛОВИ, АНЕ, АГА, РОДИТЕЛИ, СНЕГ, ОХРИД, ЛАКИ, МЕТА, КРИОЛИТ, СПИКЕРИ, А, КОС-МОС ТРАВЕЛ, Е, ДИВЕРС, ОБЛАСТ, ИТАЛИОТИ, РУМБА, ЛИНСТЕР, И, ОБИЛНО, САНС, ЕК, ТУФИТ, ОПА, ИГ, ГОЛ, РАДИКА, НИЧЕ, ОВ, НИКАНОР, МАРКОВИ КУЛИ, АВА

ИТАЛИЈАНСКИ КРСТОЗБОР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	0	1	1	2	1	1

Решавачот сам ги пронаоѓа црните полиња. Броевите од десната и долната страна на крстозборот покажуваат колку црни полиња има во еден ред или колона. Распоредот на црните полиња не е симетричен

ХОРИЗОНТАЛНО: 1. Лажност – Град во Италија; 2. Наша пејачка Атина – Штавена овча кожа – Игла за микробиолошки испитувања – Хемиски знак за иридиум; 3. Тајна – Вид топчести бактерии кои предизвикуваат гнојни заболувања; 4. Држава во Европа – Наш писател („Крпен живот“) – Кратенка за запад; 5. Антика – Река во Нигерија – Бог на љубовта кај старите Елини – Кратенка за метар – Хектар (скр.); 6. Името на словенечкиот пејач Жунец – Прилог за место – Вид крокодил; 7. Името на фудбалерот Најдоски – Голема математичка заграда – Вид боен отров; 8. Вид ситен грав (мн.) – Езеро во Финска (Инари) – Јалов, неплоден; 9. Автознак за Италија – Патен прирачник со детален опис на патот – Вид зелјесто градинарско растение – Женски пејачки глас.

ВЕРТИКАЛНО: 1. Лице поставено на владетелска позиција, вршител на должноста (мн.); 2. Апостолско писмо, послание; 3. Учесници во востание; 4. Хро-

нолошки след на настани; 5. Големи камења, карпи – Мерка за земјиште (мн.); 6. Град во Италија – Река во Австрија; 7. Еп од Хомер – Кратенка за електрон; 8. Гратче во северозападна Шпанија – Вид жолта боја; 9. Името на хрватската тенисерка Мајоли – Слика на светец; 10. Хемиски знак за тантал – Собирач на смола; 11. Кратенка за обем – Дограмација; 12. Направа за сеене брашно (мн.) – Партиципација; 13. Трајко нагалено – Кратенка за ангстрем – Хемиски знак за кислород; 14. Скандал, непријатен настан – Хемиски знак за антимон (стибиум); 15. Кратенка за алт – Италијанскио машко име; 16. Вид превозно средство; 17. Староелински баснописец – Стара мерка за тежина (0,6 грама); 18. Алчни, изесливи луѓе; 19. Имагинарна единица – Олег Видов (иницијали) – Листопаден убун од јужните краишта; 20. Името на автомобилистот Хајдфелд – Угостителски објект за пренокување на гости; 21. Производител на ориз – Хемиски знак за нитон.

АНАГРАМ

ИМА САМО ЕДНА
КОМУНА ВО ...
... ЕДЕН НАШ ГРАД

ПОМЕСТУВАЛКА

БАТАКУВАЊЕ
МИЛЕТОВИЌ
ПАТЕТИЧЕН
ПРОВОКАЦИЈА
СЛАВЕНИЦИ
ПАТАГОНИЈА

СО ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГОРЕНАВЕ-
ДЕНИТЕ ЗБОРОВИ ВЛЕВО И ВДЕ-
СНО, ВО ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛНИ
КОЛОНИ (НЕ ЕДНА ДО ДРУГА) ЧИ-
ТАЈЌИ ОДГОРЕ НАДОЛУ СЕ ДОБИ-
ВААТ ИМИЊАТА НА ЧЕТИРИ ГРА-
ДОВИ ВО МАКЕДОНИЈА.

МЕНУВАЛКА

- ЕДНА Е ДРВЕНА И НА НЕА
СЕ СЕДИ ВО ПАРК
- ДРУГА Е ЖИВА И ПЕЕ ВО
ПАРК

(НА РЕШЕНИЕТО ОД ПРВАТА ЗАГАТКА
СЕ МЕНУВА ЕДНА БУКВА И СЕ ДОБИ-
ВА ДРУГОТО РЕШЕНИЕ)

СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР

АВТОР: "SAGITTARIUS & ORNITHUS"	ЛИБЕРТЕ	АВСТРА- ЛСКА АРТИСТ- КА ПЕТА	ЖИТЕЛ НА САД	АРТИСТОТ КАЛУХ	М	ПРВИОТ САЛКАНСКИ СНИМАТЕЛ ВИТОН ГЛАСЧ	ПИСА- ТЕЛКАТА СЕКУЛИК	НЕУПО- ТРЕБЕНА	Б	СЛОВЕ- НЕЧКИ ПИСАТЕЛ ФРАНЦЕ ЦЕЛЗЈУС	ИСТРА- ЖУВАЊЕ	И
ЖИТЕЛ НА СТА- РАВИНА											СЕВЕР АМПЕР	
МОСКОВ- СКИ УНИ- ВЕРЗИТЕТ										КОЊ ГЛАВЕН ГРАД НА ЕРИТРЕЈА		
РАБОТ- НИКА ВО ИЗВРШЕН ОРГАН											РАДИОС ДОГ ХОДНИК	
ПРЕПРАКА КАКО ЗА- СОПНИШТЕ НА УБИ- НИ БОРБИ										ПРАВЕЦ ВО МУЗИКАТА НАПРАВА ЗА РЕЧЕ- НЕ МЕСО		
П				ИНОСЛАН НАГАЛЕНО ГОДИШЕН ПРИХОД НА ПАТА			ЗАГАДЕН ВОЗДУХ ПИСА- ТЕЛОТ ТАРАТУЗА					
РАСА НИС- КИ КОНИ НАГАЛЕНО ЖЕНСКО ИМЕ					ЗЕМЈИШТЕ ОБРАСНОТО СО ТРОКА ЕДНАКВОСТ (ФРАНЦ)							
АВСТРИЈА		КАРИКА- ТУРИСТОТ БАСКА- ЛЕВСКИ ЕП, ЕПОС				СЕЛОКО ПОДРАЧЈЕ (МН.) ЖИВОТНО (ЛАТ.)						БАГРЕМ (МН.)
УРЕД НА КАПЕТАН	ЧОВЕЧКО ТЕЛО ПРИРЕДБА СЕКОЈА ГОДИНА					МОРСКА РИБА СЛИКА НА СВЕТЕЦ						
К										ОГЛЕД КОП ВЕШТ СНАОДЛИВ		
МРЕЖА ВО СПОРТОТ				ОБЛАСТ ВО ХРВАТСКА БУГАРСКА ПАРУРНА ЕДИНИЦА				ШТАВЕНА ОВЧА КОЖА ФРАНЦ ПИСАТЕЛ ВИКТОР				
АНИТА БАХТЕР			ЖЕЛЕЗНА РУДА ВИДАНО								ЈАГЛЕРОД РАСТО КРЕ	
ЛИТАР		ЗАПАДЕН БАРСКИ ГАС										
ЖЕНИ КОИ ВРШАТ ДЕ- НАВЕДЛА- ЦИЈА		АЗОТ				ШАБИСТОТ КАСПАРОВ ТЕМПО						
Д												

МАЛ КРСТОЗБОР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2										★	
3									★		
4			★								
5					★						
6						★					

ХОРИЗОНТАЛНО: 1. Водачот на „Битлсите“; 2. Направа за мерење густина на течностите – Хе-миски знак за азот; 3. Мајстор поправач на разни машини и апарати – Хемиски знак за нобелиум; 4. Марка словенечки камиони – Месецоот август; 5. Посмртно легло – Име, наслов (мн.); 6. Машко име – Француско женско име.

ВЕРТИКАЛНО: 1. Протестантски, евангелистички свештеник; 2. Планинска нимфа во староелин-ската митологија; 3. Екс ЈУ патописец и истра-жувач на Африка, Драгутин; 4. Полупаразитско растение – Ракометен клуб (скр.); 5. Езеро во Турција – Хемиски знак за кислород; 6. Подводна кабина за работа; 7. Учесник во староримска драмска импровизација; 8. Вид морски ракови; 9. Автознак за Турција – Германски физичар Макс; 10. Кратенка за неутрон – Машко име; 11. Шекер во мускулите.

РЕШЕНИЈА:

ИТАЛИЈАНСКИ КРСТОЗБОР: НЕВИСТИЧИТОСТ, АВЕЛИНО, АПОСТОЛОВА, ИРА, ЕЗА, ИР, МИСТЕРИЈА, СТАВИЛОКОЖИ, ЕСТОНИЈА, СТАЛЕ ПОПОВ, З, СТАРИНА, ИМО, БРОС, М, ХА, НОНИ, ОДОКОЛУ, АЛИГАТОР, ИЛИЈА, АКОЛАДА, ИТЕРИТ, ЦАЦАРИ, ЕНАРЕ, СТЕ-РИЛЕН, И, ИТИНЕРАР, ЛОВОДА, АЛТ
АНАГРАМ: КУМАНОВО
ПОМЕСТУВАЛКА: БИТОЛА, ТЕТОВО, КОЧАНИ, ВИНЦИЈА
МЕНУВАЛКА: КЛУПА, КЛАПА
СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР: СТАРАВИНЕЦ, С, ДОМОНОСОВ, АТ, ОПЕРАТИВКА, Р, БАРИКАДА, СКА, ПОНМ, ИНО, СМОГ, ДОКА, ТРОКАРА, А, АНЕ, АТАРА, ОНАГА, ОРАДА, КАПЕТАНИЈА, ОК, НЕЦ, ДИКА, ИРА, АВ, ЛИМОНИТ, Ц, Д, МЕТАН, ГАРИ, ДЕНИВЕЛАТОРКИ
МАЛ КРСТОЗБОР: ПОЛ МАКАРТНА, АРЕОМЕТАР, Н, СЕРВИСЕР, НО, ТАМ, КОЛОВОЗ, ОДАР, НАЗВИ, РАЧКО, НИЧЕТ

8-МИ СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НЕЗВИНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПЕАН ВО ПЕСНИТЕ

Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

На 8-ми септември оваа година, се навршуваат 29 години од овој историски датум, кој претставува светол симбол за создавање на самостојна и независна Македонија.

По повод одбележувањето на 29 годишнината на празникот 8-ми Септември, литературниот прилог ќе биде пропратен со стихови и песни од познати македонски поети посветени на Татковината:

**„Низ улиците на Торонто те наоѓам
сплотена во долга парад
како симбол на слободарско ехо,
Како знаменосец!“
(Цитат од песната „Глас од далечините“ -Б.Д.)**

Почетоците за овој значаен празник датираат уште од 25 јануари 1991 г. кога првиот македонски парламент ја усвои Декларацијата за независност. Претходно, во 1990 г. веќе беа одржани првите повеќепартиски избори. Најзначајните закони во државата ги носи Собранието на Македонија, на чело со Претседателот на Републиката. Македонскиот народ и националностите на 8 септември 1991 год. одржаа референдум и гласаа за суверена и самостојна држава. Македонија се здоби со ушре еден државен празник кој се слави секоја година како ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, и надвор од неа, во далечните земји меѓу македонските иселеници.

Во изминативе години македонска заедница во Торонто „во соработка со Генералниот конзулат на

Р. Македонија; со конзулите секоја година пред гратската општина се изведуваше манифестацијата кревање на македонското знаме. Исто така се организираше официјален прием со свечена програма. На жалост, оваа година со глобалната пандемија на корона вирусот, не сме во можност да ги славиме нашите национални празници; како што беше откажувањето на Илинденскиот пикник и други активности и прослави. Во неизвесност ќе остане и прославата на 8-ми Септември кој е од големо историско значење при остварувањето на вековниот македонски идеал; водени од илинденската и асномската идеја, со аманет од нашите предедовци. Овој ден отвори нови хоризонти за инспирација, идеи за создавање подобра иднина на нашата татковина.



Евгенија Шуплинова

Во поетскиот прилог на овој контекст застапени се песни посветени на 8-ми Септември и на Македонија.

Ќе презентираме творба на поетесата ЕВГЕНИЈА ШУПЛИНОВА, родена во с. Тополчани, 1934 г., завршила учителска школа во Битола а професионално е новинар.

Во песната ја опишува



кон татковината:

ТАТКОВИНА

**Ја сакаме својата татковина,
за неа е нашиот живот.
За неа живееме и ја опејуваче.
Со нејзините очи светот го наблудуваме.
Со неа животот го поднесуваме.**

**Неа ја китиме со убост.
За неа пот лееме, и не ги даваме
и тагата и радоста и маките.**

За неа живееме и умираме.

**Ако затреба, Татковино,
Ти повикај не...**

Во стиховите не само што се открива љубовта кон татковината и обврските кон неа, и сите ги споделуваме со поетесата, а ова ќе ги поттикнува младите генерации создавајќи родољубиви чувства кон татковината.

Пододна тоа се потврди со појавата на храбрите бранители на нашата земја. Тоа сликовито го прикажува во нејзината поезија наставничката и поетеса од Скопје, ИВАНКА СТОЈКОВА родена во 1949 г. во Штип, член при „Здружението на преосветни работници – писатели“ во Скопје. Во песната ги возвишува бранителите на Македонија опишувајќи ја нивната храброст, кои слободата

ја платија сонивните животи.

Оваа песна се јавува во поново време, и со застапениот мотив како да создава конекција и доаѓа како одговор на крајниот стих од претходната песна на Е. Шуплинова:

„Ако затреба Тат-

токму така, решително и храбро се појавија бранителите:

БРАНИТЕЛИ

**Бранители на земјата
родена, света,
Решени беа да ги бранат
слободните утра.**

Ангели со скршени крилја

**болка носеа,
Надежта за родителите
свена ко цвеќе
Имињата са запишаа на
споменикот вечен.**

**Телали разгласете на
сите страни,**

**Една е македонија во
срца**

што ги чува,

**Легендата за нив секој
да ја знае**

Иднината и слободата носат заедничко име.

Во поетскиот прилог ќе дојде до израз и творештвото на наставничката, поетеса ЖАКЛИНА ВЕЛОВСКА од Битола, родена 1968 година. Од неј-



Жаклина Веловска

зината стихозбирка „Детско виножито“ ја избравме песната посветена на 8-ми Септември, која се совпаѓа и со празникот и со почетокот на новата учебна година. Книгата е плод на воспитно-образовниот процес за учениците од основните училишта во Македонија.

Вакво поетско творештво може да биде застапено и овде, на часовите по македонски јазик во Интернационалната јазична програма и во другите македонски одделенија со

цел учениците да создаат повеќе за празникот и за Македонија:

8-МИ СЕПТЕМВЕРИ

**Татковино мила
со песнички те славам,
а со твојата планинска
убавина
секаде се фалам!
Твојата историја
во крв се роди,
но со една мисла
во победа не води!
8-ми Септември-роден-
денот
на независноста се слави,
а затоа татковино денес
чекориме со кренати
глави!**


Значи, во ова издание на септемврскиот литературен прилог што го опфати 8-ми септември, дојде до израз една добро-образовна тема и со лесен приод кон учениците при изучување на македонскиот јазик и историја. А тоа се песните и нивните автори, што ви ги претставивме.

Каква случајност... Сето ова асоцира и на почетокот на новата учебна годи-



на, која насекаде ќе започне малку покасно и ќе има големи промени насекаде во училиштата поради пандемијата. И не само тоа; се случи изборотна песните во литературниот прилог, да падне врз творештвото на македонските поетеси; просветни работници, наставници и др. без обзир каде и да живеат празникот ќе се слави со ехото на нивните песни.

(*Кога веќе станува збор за учителите и учениците кои постанаа скоро секојдневна и актуелна тема на информативните гласила поради заштита од корона вирусот во училиштата, а веќе се наоѓаме во пресрет на новата учебна година. Им пожелувам многу



успех на учениците и учителите и секако сите заедно ќе го пребродиме ова необично време.)

За првачињата, нивните родители, баби и дедовци потсетување или благослов нека биде песничката „Брзај брзај Прваче,,:

БРЗАЈ БРЗАЈ ПРВАЧЕ

**Брзај брзај прваче
кон школскиот двор
те чека учителка
со мајчински збор.
Букви, сказни, песнички
на секој нов час
таа ќе ти кажува
со милослив глас.
Брзај брзај прваче
звонче шири глас
децата се собрале
за првиот час.**

-Во нашите срца сите ќе го почувствуваме 8-ми Септември – роденденот на нашата татковина кој создава инспирација кај поетите и претставува се-

опфатна лекција и песна за сите возрасти и генерации. Затоа сите високо и насекаде да ги подиглиме знамињата и да запееме:

**„Исправи се Македонијо,
Исправи се гордо и пред
БалканотИ кажи му се
освестивме,
Македонија е на
Македонците“**

**Празничното ехо на песните
нека бидат поздравна
честитка до Македонија и до
сите Македонци:**



**Да ни' е честит и вековит 8-ми
Септември!**

На 1-ви септември 1905 година Алберта и Саскачеван се придружуваат во Канад-



ската конфедерација. На 2-ри септември 1944 година ослободен е Демир Хисар. Градот се наоѓа во ридско-планински регион, а мал дел по течението на Црна Река е низински. Посебен знак на одбележување на оваа област се планините Бигла, Илинска и Плакенска Планина, на која што се наоѓа и највисокиот врв Сталев Камен со висина од 2.000 м., коишто ја одделуваат Демир-хисарската област од Преспанско-охридската област.

Демир Хисар е име што Турците го дале на оваа област што би значело Железна Тврдина. Тоа е името што и денес го носи. Според последниот попис на населението на Македонија од 2002 година, градот има 2.593 жители, со што претставува најмалиот град во Македонија.

На 5-ти септември 1995 годи-



Бранко Црвенковски

на Бранко Црвенковски стана втор премиер на Република Македонија, на возраст од 29 години.

На 5-ти септември 1997 година почина Мајка Тереза — добитничка на Нобеловата награда за мир. Родена е во Скопје на 26 август 1910 под името Агнеза Гонџа Бојаџиу. Мајка Тереза самата се идентификуваше со родниот град велејќи: „Ако не беше Скопје и моето семејство Бојаџиу во него, не ќе бев ни јас, Гонџа Бојаџиу, потоа сестра Марија, а најголемиот дел од животот, Мајка Тереза, така ме именуваша бедните, болните и несреќните луѓе во светот, за кои постојам и живеам“. Најпознатата скопјанка, светската мисионерка деновиве се прогла-



Мајка Тереза

сува за светица од папата Франциско во Ватикан. Македонија има посебно место на оваа свеченост, како земја на нејзиното раѓање. На 6-ти септември 1943 година италијанската војска и балистите од Кичево во го запалиле селото Извор и 25 куќи и во селото Белчиште.

На 7-ми септември 1977 година во Скопје е отворен првиот „Мекдоналдс“ во Македонија.

На 8-ми септември 1991 година убедливо мнозинство - 95% од граѓаните што излегоа на референдумот, позитивно одговорија на референдумско прашање: „Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден



Референдумот во Македонија 1991

сојуз на суверени држави на Југославија“? На гласањето, според официјалните податоци, од 1.495.626 гласачи излегле 1.132.981 граѓанин со право на глас или 71,85 отсто, а од вкупниот број граѓани кои гласале на Референдумот позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани односно 95,09 отсто (односно 72,16 % од вкупниот број на граѓани со право на глас).

На референдумот му претходела Декларација за независност што првиот повеќепартиски Македонски парламент што ја усвоила на 25 јануари 1991 година

Празникот ја означува сувереноста, независноста и самостојноста на Македонија и македонскиот народ.

На 8-ми септември 1940 година на Водно, Скопје, се одржува Покраинската конференција на КПЈ за Македонија. Методија Шаторов - Шарло е избран за секретар на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, а Кочо Рацин е исклучен од партијата.



Методија Шаторов-Шарлов

На 11-ти септември 1905 година на битолскиот Ат-пазар бил јавно обесен војводата Александар Турунџиев.



Александар Турунџев

На 12-ти септември 2015 година во МПЦ Свети Климент Охридски се одржа спектакуларен концерт на Македонскиот Хор Света

Злата Мегленска. Женскиот камерен хор „Св. Злата Мегленска“ под раководство на Летка Димовска – Полизо-

ва освои три златни медали и стана светски шампион во категоријата „Женски камерни хорови“ на престижните „Светски хорски игри“ кои од 6 до 16 јули се одржаа во Сочи, Руска федерација.



Хорот „Света Злата Мегленска,,

На 14-ти септември 1996 во Скопје почина најпознатиот македонски гајдаџија Пеце Атанасовски (роден на 25 октомври 1925, Долнени), аранжер, водач на оркестар и изведувач на македонска народна музика, како и композитор на новосоздадени фолклорни песни. Во конкуренцијата на 1 800 гајдаџии од целиот свет, тој го освоил првото место и наградата „Златна гајда“ на фестивалот во Ериче, Италија во 1968 година. Во 1973 година го основал и бил директор на Долненскиот фестивал, кој по неговата смрт бил именуван како Фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“.

На 16-ти септември 2010 година НАСА и Меѓународниот астрономски сојуз решаваат едно од езерата на Сатурновата месечина Титан да го носи името „Охридско Езеро“, во чест на истоименото езеро во југозападна Република Македонија.

На 17-ти септември 1943 година во селото Подвис, кичевско почнало да работи првото училиште на македонски јазик.

На 20-ти септември 331 п.н.е. на реката Тигар, во Месопотамија, војската на Александар Македонски се судрил со главнината на персиската војска на царот Дариј III. Персијците имале околу милион војници, а Александар Македонски помалку од 50.000. Овој судир во историјата е познат како „Битка кај Гавгамела“.

На 22-ри септември 1991 година за првпат во Република

Македонија бил изведен светиот чин „Опход на моштите на Свети Климент Охридски Чудотворец“ (опходот траел до 6 октомври истата година), основоположник на Македонската и на првата Сло-

придружбата на Сандански биле смртно погодени.

На 26-ти септември 1371 се одиграла Битката на Марица во која загинале Волкашин и Угleshа Мрњавчевци, а синот на Волкашин, Крале Марко станал крал на Прилепското кралство и турски вазал.

На 26-ти септември 1993 Во Винаца е отворен Првиот фестивал за хумор, сатира и карикатура во Република Македонија, наречен „Ин Винаца веритас“.

На 29-ти септември 1941 година почнало Драмското востание на македонските и грчките востаници против бугарскиот окупатор. Во Драма, Просечен, Крлуково и Кобалиште, кои биле нападнати од востаниците, била воспоставена народната власт.

По жестоките борби, бугарската војска и полиција го задушиле востанието и притоа извршиле масакрирање на



Симон Трпчевски, пијанист

за прв „Национален уметник на Македонија“.

На 23-ти септември 1903 година над селото Цапари, на Пелистер се водела последната востаничка битка (Пелистерска битка) во битолско во времето на Илинденското востание. Во борбата против османлиската војска загинале 48 востаници.

На 24-ти септември 1908 година во Солун, во кафеаната „Бошњак-ан“, терористи-платени врховисти извршиле неуспешен атентат врз големиот македонски револуционер Јане Сандански. При атентатот две лица од



Јане Сандански

околу 3.000 луѓе и биле преземени различни репресивни мерки низ целата територија во источната област на Егејска Македонија.

На 30-ти септември 1903 година во Виена и Мирцштег почнал состанокот помеѓу рускиот цар Николај II и австроунгарскиот цар Франц Јосиф и нивните министри за надворешни работи, на кој е изработена програма за реформи во Македонија позната како „Мирцштешка реформска програма“, донесени на 2 октомври 1903 г.

Со овие реформи, иако битно не се изменила состојбата во Македонија, дале придонес за актуелизирање на македонското прашање во меѓународните односи.

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)



► Политичарите насекаде се исти: Пред избори ќе Ви ветат дека ќе изградат мост и таму каде што река не тече.
► Честопати во шегата се кажува вистината.

► Уште од младоста треба да исечеш

стап на кој ќе се потпираш во староста.
► Ниту еднаш ти не си фрли зад тебе, да најдеш пред тебе.
► Во морето на глупостите паметот бргу се дави.
► Подобро е да умреш стоејќи, отколку да живееш лежејќи.
► Грешките се толерираат доколку не се повторуваат.
► Бог го создал сексот, а свештениците

бракот.
► Љубовта е дете на илузијата и истовремено мајка на разочарувањата.
► Што е започнато со гнев-завршува со срам.
► Колку е вредно нештото, ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.

МАКЕДОНСКИ



ВИЦОВИ

Клучарот на кого му тргнал бизнисот

Разговараат двајца колеги клучари:

– Колега, гледам многу ти тргнал бизнисот! Дали конечно рекламите што ги лепиш на вратите вродија со плод?
– На почетокот не, но откако започнав да ги лепам од внатрешната страна, бизнисот ми процвета!

Деновиве некаде во Македонија..

Септември, 2020.

– Бабо, да ти отворам ли Фејсбук профил?
– Не отворај ништо, ќе влезат комарци!

Искрено се израдував затоа што живеам во Македонија

Вчера после којзнае колку време искрено се израдував затоа што живеам во Македонија. Откако знам за себе, државата ја водат нечесни луѓе кои гледаат само да украдат тоа што можат, а кога ќе снема за крадење, ќе си земат кредит. Улицата пред мојата кука никогаш не е асфалтирана, а секои избори двете партии ветуваат дека ќе ја асфалтираат. Вчера ми падна телефонот во калта и не се скрши. Да беше асфалтирана, ќе беше на парчиња. Како да не се израдува човек што живее во Македонија?

Што прави жената по цел ден?

Сопругот се враќа дома од работа. Детето седи н подот, мрсулаво, со преполнета пелена и треска со еден капак по мрсна тава. Играчките му се расфрлани рамномерно низ целиот стан. Насекаде има празни пакувања од што ли не. Мијалникот е преполнет со нечисти садови полни со остатоци. Кујната целата е испрска со бебешка храна. Ручек нема, го отвора фрижидерот – празен. Жена му крева поглед од екранот на мобилниот телефон и ведро му се насмевнува.

Сопругот:

– Што е ова?

Сопругата:

– Сега ќе ти објаснам. Секој ден кога се враќаш од работа ме прашуваш „Што правиш по цел ден?“ Е, денес не правев ништо, за друг пат да не ме прашуваш.

Што прават домаќинките во лето?

– Каде е жена ти?
– Топи сланина.
– Сте го заклале прасето а?
– Не, отиде на плажа.

Мајстор, рибар и политичар

Македонските научници измислиле нов вид детектор за лаги, но никако не можеле да го тестираат дали работи. Мислеле, мислеле и им текнало. Викнале МАЈСТОР, РИБАР и ПОЛИТИЧАР и првиот го прашале „Кога ќе дојдеш?“, вториот го прашале „Колкава најголема риба си фатил?“, а третиот го прашале било кое прашање.

Што ќе направи Македонец со 10.000 евра?

Македонец оди да си купи лоз и пред бутката го чека новинарска екипа:

– Господине, гледаме дека купивте тикет од новата лотарија. Главната премија е 10.000 евра, што ќе направите ако ги освоите?
– Прво ќе им ги вратам парите на Јован, Стојан, на Петар и на Јанко.
– А останатите?
– Е останатите ќе чекаат.

Како изгледаат интервјуата за вработување во македонските министерства?

– Образование?
– Немам.
– Стаж?
– Никаков.
– Зошто сакате да работите во ова министерство?
– Всушност не сакам.
– Примен сте.
– А бе, татооо.

Кој е идеалниот подарок кој ниту една жена не може да го одбие?

Ливче на кое пишува „Те сакам“, ставено во џебот на кожно палто, оставено на задното седиште на нов Мерцедес, паркиран пред вила со поглед кон морето! Македонец се враќа уморен од одмор
– Изгледаш многу уморен?
– Така е на Охридско езеро. Секој ден одев пешки до плажа!
– А каде беше сместен?
– Во Ресен!

Како Македонците ги користат маските?

2023. Некаде во Македонија.

Таткото ги кара двата сина:

– Еј значи... чисто нова маска за еднакратна употреба, за три години, двајцата со брат ти и' ја распакавте мајката!

Каде е подобро на одмор, во Грција или во Турција?

– Беше ли во Грција?
– Да.
– А во Турција?
– Да.
– И каде е подобро за одмор?
– Од каде да знам! Јас на двете места бев со жената. 3 причини зошто македонските патишта се најдобри во светот
1. Ви ги отстрануваат камењата во бубрезите.
2. Ви го местат 'рбетот.
3. Ви помагаат да се породите!

Македонски партиски активист на годишен одмор

Активист на една наша партија (ќе препознаете која), оди во туристичка агенција:
– Сакам да отидам на одмор, ама нешто по така луксузно...
– Што велите да отидете во Турција, во хотел со 5 ѕвездички?
– Не. Таму веќе сум бил. Сакам нешто поспецијално, да одморам малку од изборите.
– А во Швајцарија на Алпите?
– Не. И таму сум бил.
– Знам, вие треба да отидете на сафари!
– Што е па тоа сафари?
– Ќе се возите со џип и ќе пукате...
– Ех, исто како да сум на работа!

Кој останал во Македонија?

– Од сите мои школски, само Мартин остана во Македонија.
– Браво, е тоа е патриот! Што работи, со што се занимава?
– Во затвор е...
Борбата против корупцијата во Македонија продолжува
– Ало, дали е тоа анонимниот телефон на државната агенција за борба против корупцијата?
– Да, господине Илиев...

Колку обичните луѓе знаат за новата 5G мрежа?

– Абе сине, таа новата мрежа што ја зборат на интернет 5Г, добра ли е?
– Добра е мамо, зошто?
– Оди да ми купиш 20 метри да си ги заградам кокошките.

Карантинска диета

– Маре, многу си ослабела за време на карантинот! Што правеше?
– Ништо, бев кај баба ми на село.
– И што, некоја нова диета ли?
– Па, по цел ден само доматите, краставиците и пиперките...
– Ги печеше, ги вареше или ги пржеше?
– Ги коправ...

Семејна кавга во карантин

– Комши, знам дека е карантин и сите сме нервозни, но зошто толку многу ја караше жена ти вчера?
– Не сакаше да ми каже каде ги потрошила парите...
– Ааа, тоа ли било. А зошто тогаш денес и' викаше уште послно?
– Ми кажа каде ги потрошила.

Stanka Karapanceva, Real Estate Sales Representative

stanka@rogers.com
t.416-975-5588 c. 647.237.9330
f. 416.975.8599

www.forestillyorkville.com



28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2



SB Video

Weddings, Engagements, Christenings, Anniversaries, Birthdays
Transfer VHS to DVD and PAL to NTS System

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710



COUNTER TOPS Ltd.

Since 1975

We Are The Manufacturer - Over 1000 Colours


<u>Laminates</u>	<u>Quartz</u>	<u>Custom Edges</u>
• Formica	• Silestone	• Oak
• Wilsonart	• Hanstone	• Maple
• Arborite	• Ceasarstone	• Solid Surface
• Pionite		• Bevel Edge
• Nevamar		

OUR COUNTERS ARE TOPS

Residential - Commercial - Prompt Service - Quality Work

905-475-0185

Monday - Friday: 8 - 5 / Saturday: 8 - 1



25 Spy Court - Markham, Ontario



Бошко Рајчовски - Пелистерски
070/947-957 MK

Boshko Rajchovski - Pelisterski
Tel: 810-335-5552

eMail: brajcovski@gmail.com

P.O. Box 152
Sterling Heights MI 48311

„Оро Македонско,, Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM
& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM



C.J.A.M. 99.1 Fm Every Saturday 1:00 to 2:00 pm
Radio Program

VARDARSKI BRANOVI

Hosted by Tom Damovski "Vardarski",

Cell: 519-580-2988,
Studio Phone: 519-971-3630
e-mail: maknetto99@hotmail.com
www.cjam.ca

MakBiz.Net

International online business directory of Macedonian
Businesses and Professionals

- Ние нудиме услуги во централниот дел од Торонто
- Ново и прекрасно просторно место
- Прекрасен паркинг за 200 автомобили
- Најниски цени за голем број услуги
- Наполно пристапно за хендикипирали лица

HERITAGE FUNERAL CENTRE

O'Connor Bros & Ralph Day Chapels

Нашето Фамилијарно Истражување за вкупните услуги

кои ги нудиме покажа резултат од категоријата "Одличен"

50 Overlea Boulevard

www.heritagefuneralcentre.ca

416-423-1000



Dr. Andy Plukov
Family Dentistry

Healthy teeth and gums are a vital part of your overall well being. They are also a part of your appearance and confident smile. We provide dental services in a comfortable, caring and professional environment.

416-265-0197



716 Gordon Baker Road, Suite #107, Toronto, ON, M2H 3B4



MAKEDONSKO PATRIOTSKO RADIO
"OBEDINETA MAKEDONIJA"

Секоја сабота од 9-10 на **ЧНКТ AM 1430**
Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com



CANADIANA
FLOWERS

www.canadianflowershop.ca
TEL: 416-265-6867

THE MECHANIC'S SHOP
79 WINTER AVE., SCARBOROUGH, ON M1K 4M2

Danny Indzevski T: 416-267-6033
F: 416-267-7852



REPAIRS TO ALL MAKES, DOMESTIK & IMPORTED CARS & TRUCKS
COMPUTERIZED FOUR WHEEL ALIGNMENT



All-Risks Insurance
BROKERS LIMITED

Auto | Home | Life | Commercial

Tommy A Boichevski Managing Partner
511 McNicoll Avenue, Suite 202, North York, ON, M2H 2C9

Bus: 416.628.7949 Fax: 1.855.552.7329
Cell: 416.986.9973 E-mail: tboichevski@all-risks.com

Louis P. Strezos
Barrister & Solicitor

Criminal, Constitutional & Appellate Advocacy

Tel: 416.944.0244
Cell: 416.459.0575
lps@15bedford.com

15 Bedford Road, Toronto Ontario M5R 2J7



Sonja & Oliver Band
Music for All Occasions
Phone: 647-406-4500





General Contracting

We have 25 YEARS EXPERIENCE in RESIDENTIAL & COMMERCIAL services

- ✓ Drywall ✓ Painting ✓ Kitchens
- ✓ Tiling & Flooring ✓ Plumbing
- ✓ Windows & Doors ✓ Sheds
- ✓ Electrical ✓ Porches ✓ Decks
- ✓ Basement Renovations ✓ Fences
- ✓ Demolition ✓ Waterproofing



BATHROOM RENO



BASEMENT RENO



COMMERCIAL OFFICES

132 Maybourne Ave. Toronto, ON M1L 2W4 | makfence@rogers.com

☎ 416-991-0969 ☎ 416-750-0295 Like Us! f

Real Estate specialist 44+years experience Residential & Commercial investment



REALTY ASSOCIATES
INC. BROKERAGE

Steve Dzandzurovski, RRS

REALTY ASSOCIATES INC. BROKERAGE

1051 McNicoll Ave.
Toronto, Ontario, M1W 3W6

☎ 416.293.1100 ☎ 416.293.6700

CELL. 416.817.3583

sdzan@trebnet.com

Најголемиот македонски автомобилски парк во Канада


Јавете во COMSTOCK кај Панде и Марко Јадилебовски



Comstock Auto Service Ltd
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0
(905) 473-5625



Марко



Панде

Beef, Veal,
Lamb, Pork,
Poultry





ST. LAWRENCE MARKET
UPPER CUT
MEATS

Meat Packers Ltd.
“A Cut Above The Rest”

Wholesale
and
Retail





Blaze & Anica Stojanovski and Staff

Tel: 416.362.3142 Fax: 416.362.9045

93 Front Street (@Jarvis) Toronto, Ontario M5E 1C3



Dr. Elizabeth Dimovski

Family Dental Office

Home of the FREE Custom Mouth Guard

For all our sports-playing patients! Call for details today!

2 Philosopher's Trail, Unit #1, Brampton, Ontario, L6S 4C9

905-458-6620

D&D Meats HOME MADE BBQ SPECIALTIES

- **Kebabs** (kebapi) 30pcs = \$18
- **Kebabs** (kebapi) 50pcs = \$24
- **Kebabs** (kebapi) 100pcs = \$48
- **Ushtipci**(kebab with cheese)5pcs x 200g = \$22
- **Sharska pleskavica** (burger with cheese) 5pcs x 200g = \$22
- **Pleskavica** (burger)5pcs x 200g = \$20
- **Makedonka** (400g burger with cheese) 5pcs x 400g = \$30
- **Pork souvlaki** 5pcs x 200g = \$12
- **Chicken souvlaki** 5pcs x 200g = \$16
- (Kebabs and burgers can be beef and pork or all beef)



To order call:
Dushko (647)861-0405

*За ОСИГУРУВАЊЕ
на Вашиите бизниси,
куќи и автомобили
јавете се кај*

HOLMAN
INSURANCE BROKERS LTD.

1 Valleywood Dr. Suite 100
Markham ON L3R 5L9
Website: www.holmanins.com
Email: service@holmanins.com



George Andreevski, R.I.B. (Ont.)
Associate Broker
Tel: (905) 886-5630 ext. 1279
Fax: (905) 886-5622
Toll Free: 1-800-567-1279
Cellular: (647) 390-2360
Email: george.andreevski@holmanins.com

DRIVEWAY SEALING

Seal of Approval Property Services
www.sealofapproval.ca

416-356-7552



OLD MILL PASTRY & DELI

Come enjoy our homemade meals that'll bring back those eastern european memories.

 Old Mill Pasrty
Mississauga

WE MOVED!!!
780 Burnhamthorpe
Rd W. Mississauga,
Unit #12

905 232 5246
Open everyday
from 8am - 8pm





PATIO OPEN FOR SEATING
AND TAKE OUT!!
NEW AND IMPROVED MENU!!

914 Pape Ave, Toronto, ON | For reservations call 416-461-1251

Starts at 9:00pm